

T Phone 3 Pro



Корисничко упатство
Македонски јазик

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте T Phone 3 Pro. Со цел да го одржувате вашиот уред во оптимална состојба, прочитајте го ова упатство и чувајте го за осврнување во иднина.


Содржина

1 За почеток	3	4.3 Пораки.....	16
1.1 Преглед.....	3	4.4 Gmail	18
1.2 Поставување.....	4	4.5 Chrome.....	19
1.3 Почетен екран	6	4.6 Календар.....	19
1.4 Статусна лента.....	6	4.7 Камера	21
2 За вашиот телефон	7	4.8 Фотографии.....	22
2.1 Вклучување/исклучување	7	4.9 Часовник	22
2.2 Батерија.....	9	5 Апликации на Google	23
3 Персонализирање на телефонот	9	6 Повеќе апликации	25
3.1 Јазик	9	7 Пристапност	26
3.2 Датум и време.....	9	8 Безбедност и итни случаи	29
3.3 NFC	10	8.1 Заклучување на екранот	29
3.4 Приказ	10	8.2 Сензор за отпечаток од прст.....	29
3.5 Позадина.....	11	8.3 Отклучување со препознавање лице	29
3.6 Звук	11	8.4 Продолжено отклучување.....	29
3.7 Дигитална благосостојба и родителски контроли.....	11	8.5 Шифрирање и акредитиви.....	30
3.8 Гестови.....	11	8.6 EID.....	30
3.9 Повеќе корисници.....	12	9 Сметка	30
3.10 Резервна копија и ресетирање на фабричките поставки	12	9.1 Информации за сметката	30
4 Апликации	13	9.2 Ажурирање на софтверот	31
4.1 Повици.....	13	10 Безбедност и регулаторни информации	31
4.2 Контакти.....	15	11 Спецификација	35
		12 Решавање проблеми	36

1 За почеток

1.1 Преглед

Белешка: Сензорот за отпечаток од прст се наоѓа на копчето за вклучување.



Копче за вклучување

- Притиснете и отпуштете брзо за да го заклучите или осветлите екранот.
- Притиснете и задржете за да го стартувате **Gemini**.
- Притиснете и задржете ги копчето за **вклучување** и копчето за зголемување на **јачината на звукот** за да изберете од **Итен случај**, **Заклучување**, **Исклучи** или **Рестартирај**.
- Притиснете и задржете ги копчето за **вклучување** и копчето за **намалување на јачината на звукот** за да направите слика на екранот и да ја зачувате.
- Притиснете и задржете го копчето за **вклучување** и копчето за **зголемување на јачината на звукот** најмалку 10 секунди за принудно рестартирање.
- Притиснете го копчето за **вклучување** двапати за да пристапите до камерата или **Perplexity**.

Копче за јачина на звук

- Користете ги копчињата за зголемување или намалување на јачината на звукот за да ја прилагодите јачината на звукот на свонење, јачината на звукот за време на телефонски повик или јачината на звукот на медиумот додека слушате музика, гледате видео или стримувана содржина.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за време на дојдовен повик за да го исклучите звукот на свонењето.
- Додека ја користите камерата, притиснете го копчето за зголемување или намалување на јачината на

звукот за да фотографирате.


1.2 Постапување

Вметнување SIM-нанокартичка

Морате да ја вметнете вашата SIM-нанокартичка за да воспоставувате телефонски повици преку вашата мрежа.



Вашиот телефон поддржува само SIM-нанокартички. За да избегнете оштетување на телефонот, не обидувајте се да вметнете други типови SIM-картички, како што се микрокартички или микрокартички.



Белешка: Дури и ако нема инсталирана SIM-картичка, вашиот телефон сè уште ќе се вклучува и ќе можете да се поврзете на Wi-Fi мрежа и да користите некои од функциите на телефонот.

Регистрирајте eSIM при почетното поставување на уредот ако добивте код за активирање QR:

- Вклучете го уредот и изберете јазик
- Изберете „Преземи eSIM“
- Поврзете се на WIFI
- Изберете „Преземи eSIM“, камерата ќе започне и ќе може да го скенирате QR-кодот
- Изберете „Поврзи“ во следниот чекор за да ја преземете eSIM-картичката

Регистрирајте eSIM по поставувањето на уредот ако добивте QR код за активирање:

- Поврзете се на WIFI или мобилни податоци
- Одете во **Поставки > Мрежа и интернет > SIM-картички**
- Изберете „Преземи eSIM“
- Камерата ќе започне и ќе можете да го скенирате QR-кодот
- Потврдете превземање
- По преземањето, одете во поставките и вклучете SIM

Избришете eSIM:

- Поврзете се на WIFI или мобилни податоци
- Одете во **Поставки > Мрежа и интернет > SIM-картички**
- Исклучете ја SIM-картичката

- Изберете „Избриши SIM“ и потврдете го бришењето

Поставување на телефонот

Првиот пат кога ќе го вклучите телефонот, треба да ги поставите следниве опции:

- Допрете **Македонски (Северна Македонија)** да го изберете вашиот јазик, и допрете **Поставки за вид** за приспособување на функциите за пристапност. Кога ќе завршите, допрете **Започнете** на оригиналниот интерфејс за да продолжите.
- Додопрете го **Android** уредот или **iPhone®** или **iPad®** за да ги копираате поставките, сметките и повеќе, во спротивно допрете го **Прескокнете** за да го прескочите овој чекор.
- Изберете достапна Wi-Fi-мрежа. Или допрете **Поставете офлајн** и **Продолжи**.
- Поставете Датум и време за прилагодување доколку е потребно
- Вклучете  за да дозволите телефонот да користи локација, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да дозволите скенирање, во спротивно исклучете го .
- Вклучете  за да се овозможи испраќање податоци за користење и дијагностика, во спротивно исклучете .
- Кликнете на **Повеќе** за да продолжите и притиснете **Прифати**.
- Изберете режим на навигација, допрете **Навигација со движења** или **Навигација со 3 копчиња**.
- Поставете PIN за заклучување на екранот, инаку допрете **Прескокни** на екранот двапати за да продолжите.

Magenta AI

Асистент Perplexity

Уредот е опремен со дигитален асистент од Perplexity, којшто може да обработува гласовни команди, текст, па дури и визуелни информации преку камерата на уредот. Користејќи технологија со вештачка интелигенција, помошта е лесно достапна во секое време и ви овозможува иновативни интеракции со околината и со содржината на екранот.

За да го отворите асистентот Perplexity:

- Кликнете двапати на копчето за вклучување од десната страна на уредот или
- Отворете го преку копчето Magenta AI коешто се наоѓа во близина на средината на  долниот дел од заклучениот екран.

За да го напуштите асистентот, кликнете било каде во горната половина на екранот.

За да ги промените поставките:

- Одете во **Поставки > Систем > Движења > Двоен клик на копчето за вклучување** за да ја промените функцијата Двоен клик на копчето за вклучување за цели на отворање на Камерата или асистентот Perplexity.
- Одете во **Поставки > Приказ > Заклучен екран > Копче Magenta AI** за да го овозможите или оневозможите копчето Magenta AI на заклучениот екран на уредот.
- За да го искористите целосниот потенцијал на асистентот Perplexity (на пр., интеракција со содржината на екранот), одете во **Поставки > Апликации > Стандардни апликации > Апл. за дигитален помошник > Стандарден дигитален помошник** за да го изберете **Perplexity** како стандарден асистент.

Кога ова е поставено, Асистентот за збунетост може да се отвори со долго притискање на клучот за напојување.

1.3 Почетен екран

Можете да ги донесете сите работи што најчесто ги користите (апликации, кратенки, графички контроли, папки) на вашиот Почетен екран за брз пристап, потоа повлечете нагоре од дното на екранот за да се вратите на почетниот екран.

Статусна лента

- Индикатори за статус/известувања
- Повлечете надолу за да го видите панелот за известувања

Повлечете повторно надолу за да пристапите до контролниот центар

Лента за пребарување

- Внесете текст во лентата за пребарување
- Кликнете на микрофонот за да започнете пребарување преку говорене
- Кликнете на Google lens за да пребарувате што гледате

Повлечете лево или десно за да видите повеќе екрани

Допрете за да отворите апликација или папка

Допрете и задржете за да преместувате или менувате апликации

Поле за омилен апликации

- Допрете за да ја отворите апликацијата
- Допрете и задржете за да преместувате или менувате апликации

Az alkalmazások menü megnyitásához simítson a képernyő aljától felfelé

1.4 Статусна лента

Статусната лента се појавува на горниот дел од вашиот Почетен екран и вклучува икони што го означуваат статусот на телефонот и новите предупредувања за известување.

Икона	Статус	Икона	Статус
	Wi-Fi® активна		Батерија (целосно наполнета)
	Мрежа (целосен сигнал)		Нова порака
	Услуга за податоци 5G		Тивок режим
	Авионски режим		Не вознемирувај
	Аларм		Нова порака на Gmail
	Батерија (се полни)		Снимач на екран
	Bluetooth		NFC е активиран

2 За вашиот телефон

2.1 Вклучување/исклучување


За да го вклучите уредот, држете го копчето за вклучување додека не се вклучи телефонот. Отклучете го вашиот телефонот (без ништо, со лизгање, шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или препознавање лице) доколку е потребно. Откако ќе се отклучи, се прикажува почетниот екран.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или ако сте го заборавиле, контактирајте со службата за грижа за корисници. За безбедност, не го чувајте PIN-кодот во вашиот телефон.

За да го исклучите уредот, притиснете ги копчето за вклучување и копчето за зголемување на јачината на звукот додека не се појават опциите, а потоа изберете исклучување.

Полнење

Вметнете го малиот крај на кабелот за полнење во приклучокот за полнење и приклучете го полначот во електричен штекер.



- Вметнете го USB-кабелот од типот C во приклучокот за полнење како што е прикажано.
- Приклучете го полначот во штекерот.

Белешка: Користете го USB-кабелот од типот C вклучен во кутијата.

Сиден полнач се продава одделно. Користењето на погрешен кабел и полнач може да го оштети приклучокот за полнење или да ги намали перформансите на батеријата.

Полнење со безжичен полнач

Поставете го безжичниот полнач

- Најдеде соодветна локација за вашиот безжичен полнач. Тој треба да се постави на рамна, стабилна површина.

Поврзете го полначот

- Вклучете го безжичниот полнач во извор на енергија користејќи го кабелот и адаптерот. Осигурајте се дека кабелот добива енергија.

Поставете го вашиот уред

- Поставете го вашиот уред на безжичен полнач. Порамнете ги намотките за полнење на вашиот уред со оние на полначот за оптимална ефикасност на полнењето.

Индикатор на полнење


- Многу безжични полначи имаат LED индикатори кои покажуваат кога вашиот уред е правилно порамнет и се полни. Погледнете во упатството за употреба на вашиот полнач за специфични значења на индикаторите.

Статус на полнење

- Вашиот уред треба да започне автоматски да се полни откако ќе се стави на полначот. Може да го проверите статусот на полнење на екранот на вашиот уред.

Целосно полнење

- Откако вашиот уред е целосно наполнет, отстранете го од безжичниот полнач.



Белешка: Имајте предвид дека уредот за безжично полнење не е вклучен во кутијата и ќе треба да купите уред за безжично полнење посебно. Уверете се дека полначот е компатибилен со барањата и стандардите за полнење на вашиот уред.

Важни забелешки за безжично полнење

Ефикасност на полнење

- Безжичното полнење може да биде малку побавно од полнењето со кабел, во зависност од полначот и уредот.

Растојание за полнење

- Погрижете се да нема пречки помеѓу вашиот уред и безжичниот полнач за ефикасно полнење.

Поставување на уредот

- Правилното порамнување на вашиот уред на полначот е од суштинско значење за ефективно полнење.

Температура

- Избегнувајте изложување на уредот и полначот на екстремни температури, бидејќи тоа може да влијае на перформансите на полнењето.

Компатибилност на уредот

- Потврдете дека вашиот уред е компатибилен со безжичниот полнач што ќе го купите.

Гаранција за безжично полнење

Ве молиме имајте предвид дека безжичниот уред за полнење не е вклучен во кутијата со купувањето. Секој безжичен полнач што го купувате посебно е предмет на гаранцијата и условите на услуга на производителот.

Не сме одговорни за било какви проблеми или штети поврзани со употребата на безжични полначи од трети страни. Бидете сигурни да ги прегледате гаранцијата и условите обезбеден од страна на производителот на полначот за поддршка и покриеност.

За понатамошна помош или прашања во врска со уредот за бежично полнење, ве молиме обратете се на производителот на вашиот безжичен полнач.

2.2 Батерија

Направете ги овие прилагодувања за да го оптимизирате животниот век на батеријата.

Вклучете го режимот за штедење батерија

- Одете во **Поставки > Батерија > Штедач на батеријата**.
- Вклучете го **Користи „Штедач на батерија“** за да го активирате режимот за штедење батерија.

Белешка: Режимот за штедење на батерија нема да се активира во режимот на полнење.

Пониска осветленост на екранот

- Одете во **Поставки > Приказ > Ниво на осветленост**.
- Намалете ја осветленоста со лизгање  налево.

Време на исклучување на екранот

- Одете во **Поставки > Приказ > Исклучување на екранот**.
- Изберете го времето за кое ќе се исклучи екранот.

3 Персонализирање на телефонот

3.1 Јазик

Изберете од повеќе јазици поддржани на вашиот уред.

- Одете во **Поставки > Систем > Јазици > Системски јазици**.
- Допрете **+ Додајте јазик** за да изберете јазик од листата.
- Допрете и задржете  до саканиот јазик и повлечете го до врвот на листата.

3.2 Датум и време

Одете во **Поставки > Систем > Датум и време**.

Поставете го времето автоматски

Вклучете  за да го користите времето обезбедено од мрежата.

Ако изберете Исклучено, можете рачно да ги поставите датумот и времето:

- Допрете **Датум** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите датумот.
- Допрете **Време** за да отворите дијалог во кој можете рачно да го поставите времето.

Поставете автоматски

Вклучете  за да ја овозможите временската зона обезбедена од мрежата. И можете да вклучите **Користи ја локацијата** за да поставите временска зона за да се дозволи времето на телефонот да се совпадне со локалното време.

Ако Автоматската временска зона е исклучена, можете рачно да ја изберете временската зона:

- Допрете **Часовна зона** за рачно да ги изберете регионот и временската зона.

Користи стандардна локација

- Вклучете  да овозможите стандардна локација.
- Ако **Користи локален стандард** е исклучено, можете да го вклучите  за да овозможи **Користи 24-часовен формат**.

3.3 NFC

NFC ги олеснува безбедните бесконтактни трансакции со овозможување на паметните телефони да пренесуваат шифрирани плаќања.

За да овозможите, одете на **Поставки > Поврзани уреди > Поставки за врски > NFC > Вклучете**  за да го активирате.

3.4 Приказ

Направете прилагодувања на поставките за екранот и позадините за да го оптимизирате вашето искуство.

Одете во **Поставки > Приказ** за да ги промените следните поставки.

Заклучен екранот

Персонализирајте го она што се прикажува на вашиот заклучен екран.

Темна тема

Темната тема користи црна позадина и помага да се одржи батеријата подолго време на некои екрани.

Ноќно светло

Овој режим го обојува вашиот екран со килибарна боја. Ова го олеснува гледањето на екранот или читањето при слабо светло и може да ви помогне полесно да заспите.

Контраст на бои

Повисокиот контраст прави текстот, копчињата и иконите да се истакнуваат повеќе. Изберете го контрастот што ви изгледа најдобро.

Автоматско ротирање на екранот

Изберете дали екранот автоматски се ротира или не.

Белешка: Користењето на уредот во режим на пејзаж додека носите поларизирани очила за сонце може да ја намали светлината од екранот.

Извадете ги поларизираните очила за сонце или користете го уредот во ориентација на портрет за да продолжите да го користите.

Течен приказ

Автоматски ја зголемува честотата на освежување до 120 Hz за одредени содржини. Го зголемува користењето на батеријата.

Штедач на екран

Шеферот на екранот автоматски се активира кога уредот е приклучен и полни, прикажувајќи прилагодливи визуелни слики за подобрена употребливост.

Подигнете да се активира

Подигнете го уредот за веднаш да го разбудите екранот, овозможувајќи брз пристап до известувања или време без притиснување на копчиња.

3.5 Позадина

- Допрете Фотографии за да изберете од сликите што се зачувани на вашиот уред.
- Допрете **Поставки > Тапет и стил** за да промените позадина на заклучен екран и/или на почетен екран од претходно вчитаните слики.

3.6 Звук

Прилагодување на јачината на звукот

- Притиснете ги копчињата за јачина на звук што се наоѓаат на десната страна на уредот за да ја прилагодите јачината на звукот на Медиуми, Повик, Свонење, Известувања и Аларм.
- Можете да одите и во **Поставки > Звук и вибрации** за да ја прилагодите јачината на звукот за Медиуми, Повици, Свонење и Известувања, и Аларм.

Прилагодување свонења

Одете во **Поставки > Звук и вибрации > Мелодија на телефон**.

Прилагодување на други звуци

Сите други звуци кои се поврзани со тастатурата за бирање, заклучување на екранот, полнење, и допирање и кликување може да се прилагодат на следниов начин:

Одете во **Поставки > Звук и вибрации**.

3.7 Дигитална благосостојба и родителски контроли

- Одете на **Поставки** и допрете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** за да дознаете колку време сте поминале на
- Покрај тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на нивните деца и да управуваат со нивните навики за прелистување.

3.8 Гестови

Можете да ја промените системската навигација со одење до **Поставки > Систем > Движења > Режим за навигација** потоа изберете еден тип на навигација.

Навигација со движења

Допрете **Навигација со движења** за да овозможите пристап до различни интерфејси со повлекување на екранот на телефонот.

- Одете до интерфејсот на неодамнешните апликации: повлечете нагоре од дното на екранот и задржете.
- Одете на почетниот екран: повлечете нагоре од дното на екранот.
- Вратете се назад: поминете или од левиот или од десниот раб на екранот.

Навигација со 3 копчиња

Допрете **Навигација со 3 копчиња** за да ги прикажете следните копчиња на дното на екранот.

■ Копче за претходни апликации

- Допрете за да ги видите неодамна користените апликации. Повлечете нагоре на екранот за да отстраните одредена сликичка од списокот или одете докрај налево и допрете **Избриши ги сите** за да ги отстраните сите сликички од списокот.
- Со притискање на копчето Неодамнешни апликации ќе се овозможи и пристап до **Слика од екранот**. Допрете **Слика од екранот** за веднаш да го сликате тоа што е на екранот.

● Копче Почетен екран

- Од која било апликација или екран, допрете за да се вратите на почетниот екран.
- Допрете и задржете за да го стартувате Gemini, со кој можете да пребарувате информации онлајн, да отворате апликации на телефонот или да испраќате пораки.

◀ Копче за назад

Допрете за да се вратите на претходниот екран или да затворите поле со дијалог, мени со опции или панелот за известувања.

3.9 Повеќе корисници

Можете да го споделите вашиот телефон со други корисници со одење на **Поставки > Систем > Корисници**, потоа вклучете .

И ќе ги видите следните избори.

- Вие (Сопственик): Допрете го и можете да ги поставите информациите за вашиот профил.
- Додади гостин: Допрете го за да создадете нов гостин и да ги завршите другите поставки.
- Додади корисник: Допрете го за да додадете нов корисник и дозволете му да го постави својот простор.

Белешка: Допрете **Додај корисници од заклучен екран** за да дозволите додавање на корисник од заклучениот екран.

3.10 Резервна копија и ресетирање на фабричките поставки

- За да префрлите податоци од вашиот уред на друг, одете на **Поставки > Систем > Бекап**, тогаш треба да кликнете на **Додади сметка** за да ја поставите вашата резервна сметка.
- За да ги избришете сите податоци во вашиот уред, одете на **Поставки > Систем > Опции за ресетирање**

> Избриши ги сите податоци (фабричко ресетирање) > Избриши ги сите податоци > Избриши ги сите податоци.

4 Апликации

4.1 Повици

Повикување

- За да воспоставите повик, допрете **Телефон** .
- Предложените броеви се прикажуваат додека внесувате броеви на тастатурата за бирање.
- Внесете го саканиот број од тастатурата за бирање и допрете  за да го воспоставите повикот. Можете исто така да изберете контакт од **Омнлени** , **Скорешни** , **Контакти**  или **Гов. пошта**  со допирање на картичките.
- Бројот што го внесовте може да се зачува во Контакти со допирање на **Создај нов контакт**.
- Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање на .
- За да прекинете повик, допрете .

Итен повик

За да остварите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете +, потоа внесете го префиксот на земјата за меѓународни повици проследен со целосниот телефонски број и допрете .

Итен повик


Ако вашиот телефон има мрежна покриеност, бирајте го бројот за итни случаи и допрете .

Ова функционира дури и без SIM-картичка и без внесување на PIN-кодот.

Одговарање или одбивање повик

Кога примате повик:

- Лизнете  нагоре за да одговорите.
- Лизнете  надолу за да одбиете.
- Допрете  **Üzenet** за да одбиете повик со испраќање однапред поставена порака.
- За да го исклучите звукот на звонењето на дојдовен повик, притиснете го копчето за јачина на звук.



Говорна пошта

Вашата говорна пошта работи како телефонска секретарка за вашите пропуштени повици.


- За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете 1.
- За да го поставите бројот на вашата говорна пошта: допрете **Телефон**  и одете во мениот  > **Поставки** > **Говорна пошта** > **Напредни поставки** > **Поставување** > **Број на говорна пошта**.
- Ако примите говорна пошта, се појавува  во статусната лента. Отворете го панелот за известувања и допрете **Говорна пошта**.

Текст во реално време (RTT)

Двојно допирање на RTT им помага на повикувачите кои се глуви, тешко слушат, имаат попреченост во говорот, Потребно е нешто повеќе од само глас.

- Допирајте го телефонот **Телефон**  и одите во  > **Поставки** > **Пристапност** > **Текст во реално време (RTT)** за да поставите текст во реално време (RTT).
- По овозможувањето на RTT, интерфејсот на набирачот ќе го прикаже  кликувајќи го активира полето за внесување на текст за време на повик на екранот за да го разбуди уредот.


Допрете и задржете
за да пристапите до
говорната пошта



4.2 Контакти

Контактите овозможуваат брз и лесен пристап до контактот што сакате да го контактирате.

За да пристапите до оваа функција, допрете Контакти  од менито Апликации. Можете да гледате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со вашите контакти на Gmail или други апликации на интернет или на телефонот.



Додавање на контакт

- Допрете  во листата со контакти за да креирате нов контакт.
- Внесете го името на контактот и другите информации за контактот. Со лизгање на екранот нагоре и надолу, можете да се движите од едно поле во друго.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.
- За да излезете без зачувување, можете да допрете  а потоа да допрете **Отфрли**.


Уредување на контактите

Допрете  на екранот со детали за контакт за да го уредите.

Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.

Додај во/отстрани од Омилени

- Допрете контакт за да ги видите деталите, а потоа допрете  за да го додадете контактот во омилени.
- Допрете  повторно за да отстраните контакт од омилени.



Додај на етикета

- Допирајте  за да додадете етикета за групирање на контакти.

Бришење на контакт

Од екранот на листата со контакти:

- Допрете го и задржете го контактот што сакате да го избришете, потоа допрете  и **Избриши** за да го избришете.
- Обележете го полето за избор на сите контакти, а потоа допрете  и **Избриши** за да ги избришете сите контакти.

Од екранот со детали за контакти:

- Допрете  и изберете **Избриши**. Изберете **Избриши** кога ќе ви биде побарано да потврдите.



Контактот што сте го избришале ќе биде отстранет и од другите апликации на телефонот или на интернет следниот пат кога ќе го синхронизирате телефонот.

Споделување контакт

Можете да споделите еден контакт со други со испраќање vCard на контактот до нив преку Пораки, Gmail и Bluetooth. Изберете контакт што сакате да го споделите, допрете го и задржете го контактот и допрете .

Достапни опции

Од списокот со контакти, можете да направите и дополнителни прилагодувања со допирање на **Организирајте**.

Организирајте

Мелодии за контакти

Допирајте за да поставите звуци за одредени контакти.

Управување со SIM-картичката

Дотиснете за да ги изберете контактите кои сакате да ги **Увезете** или допрете на  за да ги избришете.

Увезете/Извезете

Изберете сметки за увоз или извоз.

Блокирани броеви

Додајте броеви овде за да не примате повици или пораки од нив.

Поставки:

- Ваши информации
- Сметки

Допрете за да го поставите вашиот профил.

Допрете за да додадете сметка и да ги конфигурирате поврзаните информации.

- Подреди по
- Формат на име

Допрете за да ја сортирате листата по име или презиме.

Допрете за да изберете дали прво да се прикажува името или презимето.

- Тема
- Стандардна сметка за новите

Допрете за да промените во светла или темна тема.

Допрете за да го изберете стандардното место за зачувување на нов контакт.


- Фонетско име

Допрете за да го прикажете или сокриете фонетското име.

4.3 Пораки

Користете ја апликацијата за пораки  за испраќање и примање текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) пораки.

Креирање порака


На екранот со листата со Пораки, допрете  **Започнете разговор** за да напишете текстуални/мултимедијални пораки.

Испраќање текстуална порака

- Внесете го името или телефонскиот број на примачот во лентата **До** или допрете  **Создајте група** за да додадете примачи.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Допрете  за да пристапите до емотиконите.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите текстуалната

Напишете ја
текстуалната
порака

Вметнете
емотикони



порака.

СМС-порака со повеќе од 160 знаци ќе се наплаќа како неколку СМС-пораки. Бројач ќе има десно од полето за текст за да ве потсети колку знаци можат да се внесат во една порака.



Специфичните букви (акцентирани) исто така ќе ја зголемат големината на СМС-пораката, што може да предизвика испраќање на повеќе СМС-пораки до вашиот примач.

Испраќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да испраќате видеоклипови, слики, аудио и vCard на други компатибилни мобилни телефони и адреси на е-пошта.

- Внесете го телефонскиот број на примачот во лентата **До**.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** да го внесете текстот на пораката.
- Допрете  за да прикачите емотикон, вашата локација, контакт или датотека; допрете  за да изберете слика или видео.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја испратите мултимедијалната порака.

Управување со пораки

Кога примате порака,  ќе се појави во статусната лента како известување. Повлечете ја надолу статусната лента за да ја отворите панелот за известувања, допрете ја новата порака за да ја отворите и прочитате. Можете исто така да пристапите до апликацијата за пораки и да ја допрете пораката за да ја отворите.

Пораките се прикажуваат како разговор.

Допрете порака за да влезете во екранот за составување пораки:


- Допрете  за да го повикате бројот.
- Допрете  за да го зачувате бројот во контакти или да ги видите деталите за контактот ако бројот е зачуван.
- За да одговорите на порака, внесете го текстот. Кога ќе завршите, допрете .
- Ако допрете и задржите порака, следните опции ќе бидат достапни:  Копирајте текст,  Избриши, 
Порака со ѕвезда,  Види детали.

4.4 Gmail

Поставување Gmail

За да ја поставите вашата сметка за е-пошта, повлечете нагоре од почетниот екран, а потоа изберете Gmail.

- Изберете **+** за да додадете адреса за е-пошта.
- Процесот на поставување е-пошта ќе ве води низ чекорите за поставување сметка за е-пошта.
- Изберете го типот на сметката за е-пошта што ја имате и внесете ја адресата на е-пошта и лозинката на сметката што сакате да ја поставите.
- Ако сметката што ја внесовте не е обезбедена од вашиот давател на услуги во уредот, допрете **Друго** и внесете ја адресата на е-пошта, допрете **СЛЕДНО** за да изберете тип на сметка и внесете ја лозинката на вашата е-пошта, а потоа правилно пополнете ги серверот и портот во поставките за дојдовниот сервер, како во поставките за појдовниот сервер. Допрете **Заврши** за да го завршите поставувањето.
- За да додадете друга сметка за е-пошта, кликнете на **+ Додај адреса на е-пошта**. Изберете Друго од поставените опции за е-пошта. Или можете да го допрете името на сметката во горниот десен агол и да изберете **Додај друга сметка** за да ја имплементирате оваа функција (ова е недостапно кога не се најавувате на Google).



Испраќање е-пошта

- Допрете **Составете** од екранот Дојдовно сандаче.
- Внесете адреса(-и) на е-пошта на примач(-и) во полето **До**.
- Ако е потребно, допрете **✓ >** **Копија/Скриена копија** за да додадете копија или скриена копија на пораката.
- Внесете го предметот и содржината на пораката.
- Допрете **📎** за да додадете прилог.
- Ако не сакате да ја испратите поштата веднаш, можете да допрете **⋮** и **Зачувај го нацртот** или да го допрете копчето Назад за да зачувате копија.
- Допрете **➤** за да испратите.
- Ако не сакате да ја испратите или зачувате е-поштата, можете да допрете **⋮** и потоа изберете **Отфрли**.
- За да додадете потпис што ќе се појави на сите ваши е-пошти, допрете **⋮** и изберете **Поставки**, потоа изберете ја сметката за која што сакате да креирате или да ѝ го измените потписот, допрете **Мобилен потпис** за да ја уредите.

Белешка: Ако видите грешка „неточна лозинка“ при поставувањето на вашата сметка на Gmail во апликацијата Gmail, прегледајте ги следните опции:

Опција: Генерирајте лозинка за апликацијата

Лозинката за апликација е 16-цифрена лозинка што ѝ дава дозвола на апликацијата или уредот да пристапи

до вашата сметка на Google. Ако користите верификација во 2 чекора и гледате грешка „неточна лозинка“ кога се обидувате да пристапите до вашата сметка на Google, лозинката за апликацијата може да го реши проблемот.

За да генерирате лозинка за апликација

- Посетете ја страницата за лозинки за апликации <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification> Можеби ќе биде побарано од вас да се најавите на вашата сметка на Google.
- Вратете се на безбедносниот интерфејс, повлечете надолу за да изберете **Лозинки за апликации**.
- Поставете ги следните опции: **Изберете апликација; Изберете уред**.
- Изберете **Генерирај**.
- Следете ги упатствата за да ја внесете лозинката за апликацијата (кодот од 16 знаци во жолтата лента) на вашиот уред.
- Изберете **ЗАВРШИ/ЗАВРШЕНО**.
- Откако ќе завршите, нема повторно да ја видите таа лозинка за апликацијата. Сепак, ќе видите список на апликации и уреди за кои сте создале лозинки за апликации.

4.5 Chrome

Уживајте во сурфањето на Интернет користејќи го прелистувачот Chrome.

За да пристапите до оваа функција, допрете Chrome  од почетниот екран.


4.6 Календар

Можете да го користите Календар за да следите важни состаноци, термини и многу повеќе.

За да пристапите до функцијата, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Календар**.

Гледање календари

Календарот можете да го прикажете во приказ на Распоред, Ден, 3 дена, Недела или Месец. Допрете  и изберете го саканиот приказ на календарот.



Креирање нов настан

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календар.

- Допрете .
- Пополнете ги сите потребни информации за овој нов настан. Ако се работи за целодневен настан, може да го вклучите  Целодневен настан.
- Поканете гости на настанот. Внесете ги адресите на е-пошта одделени со запирки на гостите што сакате да ги поканите за да ги разделите. Гостите ќе добијат покана од Календар и е-пошта.
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај** од горниот дел на екранот.

За брзо креирање настан од приказите Ден, 3 Дена или Недела, допрете празно место за да изберете целна област која потоа ќе се претвори во , и допрете ја иконата за да го креирате новиот настан.

Бришење или уредување настан

- За бришење или уредување настан, допрете го настанот за да влезете во екранот со неговите детали, потоа допрете  за да го уредите настанот.
- Допрете  и Избриши да го отстраните настанот или **Дуплирај** да го копираете настанот.

Потсетник за настан

Ако е поставен потсетник за некој настан, претстојниот настан ќе се појави на почетниот екран.

- Допрете име на настан за да ја видите листата на известувања од Календар.

4.7 Камера

Пристап до камерата

Од почетниот екран, допрете **Камера**.

Фотографирање

- Поставете го објектот или пејзажот во визирот и допрете го екранот за да фокусирате доколку е потребно.
- Допрете  за да направите фотографија која автоматски ќе се зачува.
- За да направите рафални снимки, допрете и држете .

1 Изберете ги опциите за режим на Блиц: **Исклучено, Автоматски, Вклучено, Секогаш**

2 Изберете го одбројувањето

3 Изберете HDR режим за да изберете HDR режим: **Исклучено, Автоматски**

4 Изберете филтер


5 Изберете големина на кадар

6 Пристапете до повеќе опции

7 Менување меѓу предна и главна камера

8 Фотографирајте

9 Гледајте фотографии или видеа што сте ги направиле



AI оптимизатор на сцена

Можете да пристапите до повеќе опции за да го изберете AI оптимизатор на сцена што е нова функција.

- Автоматски оптимизирајте ги поставките на камерата, како што се бојата, контрастот и осветленоста за сцените да изгледаат поживописни.

Снимање видео

- Допрете **ВИДЕО** за да влезете во режимот Видео.
- Допрете  во центарот на екранот за да започнете со снимање видео.
- Можете да допрете и  за да фотографирате за време на снимањето видео.
- Допирајте го  за да го прекинете снимањето.
- Допирајте го  за да продолжите со снимањето.
- Допрете  за да прекинете да снимате. Видеоот автоматски ќе се зачува.

Прегледување, уредување и споделување

- Допрете  потоа изберете начин како **Пораки** да ја споделите фотографијата или видеоот.
- Допрете  за да ја уредите фотографијата или видеоот.
- Допрете  за да пребарувате што гледате со Google Lens.
- Допрете  за да избришете.
- Допрете  за да се вратите во режим на камера.



4.8 Фотографии

Фотографии делува како медија плеер за да гледате фотографии и да репродуцирате видеа.

Сликите и видеата се прикажуваат по моменти и албуми во Фотографии.

- Допрете ја сликата/видеото директно за да ја видите или да го репродуцирате.
- Повлечете лево/десно за да ги видите претходните или следните слики/видеа.

Работа со фотографии

Можете да работите со слики со ротирање или отсекување, споделување со пријателите, поставување како фотографија на контакт или позадина, итн.

- Лоцирајте ја сликата на која сакате да работите и допрете ја во приказот на слика на цел екран.
- Допрете  за да ја споделите сликата или допрете  за да ја избришете сликата. Допрете  и изберете **Користи како** за да ја поставите сликата како Фотографија на контакт.

Допрете  за да влезете во екранот за уредување.

- | | |
|---|--|
|  Предлози | Изберете Подобрена, Топла или Ладна за да ја прилагодите бојата на сликата. |
| Отсечи | Изберете помеѓу  ,  ,  , и Ресет. |
| Приспособување | Управувајте со осветленоста, контрастот и друго. |
| Филтри | Изберете помеѓу разни како што се Живописно, Вест, Палма и други. |
| Означување | Персонализирајте ја вашата слика со цртање на неа или додавање зборови на неа. |



4.9 Часовник

За да пристапите до Часовник, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Часовник**.

Поставување светски часовници

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да додадете временска зона.

Поставување аларми

Допрете  на екранот на часовникот.

Вклучете  за да овозможите постоечки аларм или допрете  за да додадете нов аларм. Ќе се појават следните опции:

- | | |
|---|---|
|  Додајте етикета | Допрете за да поставите име за алармот. |
|  Паузирање аларм | Допрете за да го изберете датумот на кој ќе го паузирате алармот. |

 **Стандардна (Magenta_Voyage)**

 **Вибрации**

 **Рутина Google Асистентот**

Отфрли

 **Избриши**

Допрете за да изберете свонење за алармот.

Означете го полето за избор за да ги активирате вибрациите.

Допрете за да влезете во рутината на Google Асистентот.

Допрете за да го отфрлите алармот.

Допрете за да го избришете алармот.

Поставување тајмер

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Внесете време во низата секунди, минути и часови.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да додадете друг тајмер во панелот.
- Допрете  за да деактивирате Одбројување.
- Допрете  за да активирате Одбројување.
- Допрете  за да го избришете тековниот тајмер за одбројување.

Поставување на стоперка

- Допрете  на екранот на часовникот.
- Допрете  за да ја активирате штоперката.
- Допрете  за да се прикаже листа со записи според ажурираното време.
- Допрете  за да ја деактивирате штоперката.
- Допрете  за да ги исчистите сите нови штоперки.

Време за спиење

Поставете време за спиење за да го исклучите звукот на телефонот и да изберете да слушате смирувачки звуци. Поставете време за будење за повторно да добивате известувања.

5 Апликации на Google

Апликациите на Google се претходно инсталирани на вашиот телефон за да ја подобрат работната ефикасност и да обезбедат пријатно корисничко искуство.

Ова упатство накратко ги претставува апликациите. За детални карактеристики и упатства за корисникот, погледнете ги поврзаните веб-страници или воведот обезбеден во апликациите.

Регистрирајте се со сметка на Google за да уживате во целосна функционалност.



Google

Вашите обележувачи, историјата на прелистување и поставките на сите уреди на кои е инсталиран прелистувачот може да се синхронизираат со вашата сметка на Google.



Gmail

Како веб-услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира кога првпат ќе го поставувате телефонот. Со оваа апликација, можете да испраќате и примате е-пошта, да управувате со е-пошта според ознаки, да ја архивирате и многу повеќе. Е-поштата може автоматски да се синхронизира со вашата Gmail-сметка.



Карти

Карти на Google нуди сателитски снимки, улични мапи, панорамски поглед од 360 ° на улиците, сообраќајни услови во реално време и планирање на маршрутата за патување пеш, со автомобил или со јавен превоз. Со користење на оваа апликација, можете да ја пронајдете сопствената локација, да пребарувате за некое место и да добиете предложено планирање маршрута за вашите патувања.



YouTube

YouTube е онлајн апликација за споделување видеа, каде што корисниците можат да поставуваат, гледаат и споделуваат видеа.

Достапната содржина вклучува видеоклипови, ТВ-клипови, музички видеа и други содржини како што се видеоблогови, кратки оригинални видеа и едукативни видеа. Поддржува функција за пренос, што ви овозможува да започнете да гледате видеа скоро веднаш штом ќе почнат да се преземаат од интернет.



Drive

Услуга за складирање и синхронизација на датотеки креирана од Google, која им овозможува на корисниците да складираат датотеки во облак, да споделуваат и уредуваат датотеки. Датотеките во Drive се чуваат безбедни и до нив може да се пристапи од кој било уред со најавување на вашата сметка на Google. Датотеките или папките може да се споделуваат приватно со други корисници со сметка на Google.



Meet

Ова е мобилна апликација за видео разговор што им овозможува на корисниците да остваруваат видеоповици со луѓето од нивната листа со контакти откако ќе се потврдат нивните телефонски броеви.



Најди го мојот уред

Фотографии на Google ги складира и прави резервни копии на вашите фотографии и видеа. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ви се потребни.



Google TV

Google TV е паметна телевизиска платформа и апликација развиена од Google, дизајнирана да го рационализира и подобри начинот на кој корисниците откриваат, организираат и уживаат во стриминг содржина. Започната во 2020 година како наследник на Android TV, ја комбинира телевизијата во живо, услугите за стриминг и персонализираните препораки во унифициран

интерфејс, нудејќи беспрекорно искуство за забава.



Google One

Google One е услуга за складирање и членство во облак базирана на претплата развиена од Google, дизајнирана да го подобри вашето искуство во екосистемот на Google, додека нуди проширено складирање, ексклузивни карактеристики и премиум поддршка. Стартиран во 2018 година, го заменува стариот план за складирање на Google Drive и обезбедува дополнителни придобивки надвор од само просторот во облакот.



Home

Home е централен контролен центар развиен од Google за управување и автоматизација на паметните домашни уреди, вклучувајќи ги и производите на Google Nest, гаджетите и услугите на трети страни. Првично дизајниран за поставување на Google Home звучници, тој се прошири во сеопфатна платформа за создавање на поврзан, гласово контролиран паметен домашен екосистем.



Најди го мојот уред

Најди уред е официјална апликација развиена од Google за да им помогне на корисниците да ги лоцираат, обезбедат или избришат изгубените Андроид паметни телефони, таблети, носими уреди (на пример, паметни часовници) или други поврзани уреди. Тоа служи како критична алатка за заштита на личните податоци и обезбедување на обновување на уредот.



YT Music

YT Music Downloader е програма за Windows што го поедноставува преземањето видеа и музика од YouTube. YT Music Downloader ви овозможува да преземате видеа и/или аудио од YouTube. Програмата е насочена кон музика, така што можете да зачувувате музички видеа (или какви било видеа) или да ги конвертирате тие видеа само во музика, а апликацијата автоматски ќе ги зачува во формат MP3. Со соодветна врска на YouTube, програмата е многу брза во конвертирање и зачувување на овие работи во датотека, а штом ќе завршите, имате пристап до оваа музика офлајн и преку сите други уреди на кои ги префрлувате овие датотеки.

6 Повеќе апликации

Повлечете нагоре од дното на екранот за да пристапите до овие други апликации.



Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем Android, овозможувајќи им на корисниците да пребаруваат и преземаат апликации и игри. Апликациите се или бесплатни или со плаќање.



Files

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи ја и надворешната

SD-картичка и внатрешната меморија, како што се апликациите, медиумските датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или други локации; видеа, слики или аудио што сте ги снимиле; други податоци пренесени преку Bluetooth, USB-кабел, итн.

7 Пристапност

Транскрипција во живо

Транскрипција во живо" го прикажува говорот како текст на екранот за да ви овозможи полесно учество во разговорите.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Транскрипција во живо** за да ја поставите оваа функција.
- Овозможете го краткото **Кратенка за: Транскрипција во живо** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Известувања за звуци

Добивајте известувања за важни звуци околу вас, како аларм за чад или бебешки плач.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Известувања за звуци** за да ја поставите оваа функција.
- Овозможете го краткото **Кратенка за: Известувања за звуци** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Voice Access

Voice Access ви овозможува да го контролирате вашиот уред со Android без да ги користите рацете.

Користете гласовни наредби за отворање апликации, допирање копчиња, лизгање, пишување и друго. Во моментот функцијата е достапна само на англиски, француски, италијански, германски и шпански јазик.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Voice Access** за да ја поставите оваа функција.
- Овозможете го краткото **Кратенка за: Voice Access** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

TalkBack

TalkBack ви дава гласовни повратни информации, така што може да го користите уредот без да гледате во екранот. TalkBack може да е корисна за лица што имаат потешкотии да ја видат содржината на екранот.

- Одете во **Поставки > Пристапност > TalkBack** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за: TalkBack** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Изберете за говор

Допирајте конкретни ставки на екранот за да ги слушате прочитани или опишани наглас.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Изберете за говор** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за: Изберете за говор** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Големина на приказ и текст

Прилагодете ја големината на фонот, големината на екранот, дебелиот текст и поставките за висок контраст за да ја подобрите читаемоста и да ја оптимизирате визуелната пристапност.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Големина на приказ и текст** за да ја поставите оваа функција.
- Ezt a funkciót beállíthatja a **Поставки > Приказ > Големина на приказ и текст** за да ја поставите оваа функција.

Боја и движење

Оваа функција им помага на корисниците да ги прилагодат визуелните елементи и ефектите на движење на нивниот уред за подобрување на удобноста, намалување на одвлекување на вниманието и подобрување на пристапноста за оние со визуелна или чувствителност на движење. Опциите вклучуваат овозможување на корекција на боја, инверзија на боја, темна тема и отстранување на анимации.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Боја и движење** за да ја поставите оваа функција.

Дополнително затемнување

Затемнете го екранот за да ви биде попријатно читање.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Дополнително затемнување** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за пополнително затемнување** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Зголемување

Брзо зумирајте на екранот за да ги направите содржините поголеми.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Зголемување** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за зголемување** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Мени за пристапност

„Менито за пристапност“ ви овозможува да го контролирате уредот преку големо мени на екранот. Може да го заклучите уредот, да ги контролирате јачината на звукот и осветленоста, да правите слики од екранот и друго.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Мени за пристапност** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за: Мени за пристапност** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Пристап со прекинувачи

„Прекинувачите може да ви помогнат да го контролирате вашиот уред со Android ако тешко се остварува интеракција директно со допирниот екран. Прекинувач, како што е тастатура или големо копче, може да се поврзе надворешно со вашиот уред.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Пристап со прекинувачи** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Кратенка за: Пристап со прекинувачи** за да го прикажете копчето за брз пристап на десната страна на екранот, што ви овозможува веднаш да го започнете со еден допир.

Контроли за тајминг

Контролите за време им овозможуваат на корисниците да ги прилагодат времето на допир и држење (одложување при допир и држење), времето до акција (време на истек за пристапност) и автоматското кликање (време на задржување за кликање), приспособувајќи го темпото на интеракција за подобрена пристапност.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Контроли за тајминг** за да ја поставите оваа функција.

Системски контролн

Системските контроли им овозможуваат на корисниците да го прилагодат режимот на навигација, копчето за напојување го завршува повикот и автоматски го ротира екранот, подобрувајќи ја употребливоста и адаптивноста на уредот.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Системски контролн** за да ја поставите оваа функција.

Вибрации и хаптика

Системските контроли им овозможуваат на корисниците да го прилагодат режимот на навигација, копчето за напојување го завршува повикот и автоматски го ротира екранот, подобрувајќи ја употребливоста и адаптивноста на уредот.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Вибрации и хаптика** за да ја поставите оваа функција.

Автоматски титлови

„Автоматски титлови“ открива говор на вашиот уред и автоматски генерира титлови.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Автоматски титлови** за да ја поставите оваа функција.

Поставки за титлови

Приспособете ги големината и стилот на титловите за полесно читање.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Поставки за титлови** за да ја поставите оваа функција.

Звучен опис

Аудио Опис обезбедува гласовно раскажување на содржината на екранот за корисниците со оштетен вид, опишувајќи ги основните визуелни информации кои не се директно пренесени во поддржаните филмови и емисии.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Звучен опис** за да ја поставите оваа функција.

Известувања со блнц

Блицот од камерата или екранот светка кога добивате известувања или кога се огласуваат аларми.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Известувања со блнц** за да ја поставите оваа функција.

Слушни помагала

Поставете и управувајте со ASHA и LE Audio слушни апарати, кохлеарни импланти и други засилувачки уреди.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Слушни помагала** за да ја поставите оваа функција.
- Одете во **Телефон**   **> Поставки > Пристапност > Слушни помагала** за да ја поставите оваа функција.

Приспособување на аудиото

Аудио прилагодување им овозможува на корисниците да ги прилагодат аудио поставките како што се моно аудио и аудио баланс за оптимални искуства во слушањето.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Приспособување на аудиото** за да ја поставите оваа функција.

Кратенки за пристапност

Брз пристап до функциите за пристапност од било кој екран.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Пристапност gyorsparancsai** за да ја поставите оваа функција.

Претворање текст во говор

Излезот од текст во говор го конвертира текстот на екранот во говорен аудио за потребите од пристапност, овозможувајќи прилагодување на гласовниот мотор, јазикот и параметрите на говорот како што се брзината / висината.

- Одете во **Поставки > Пристапност > Претворање текст во говор** за да ја поставите оваа функција.

8 Безбедност и итни случаи

8.1 Заклучување на екранот

Од почетниот екран, пристапете до **Поставки** во контролниот центар или од листата со апликации за пребарување. Одете во **Безбедност и итни случаи > Отклучување на уредот > Заклучување екран**.

Заклучувањето на екранот ви овозможува да го заштитите вашиот телефон од користење од други без ваша дозвола. Активирајте ги следните безбедносни опции: Шема, PIN или лозинка. Кој и да го вклучи вашиот телефон ќе треба да го отклучи екранот за да пристапи до вашиот уред. Вашиот уред може да го отклучи секој ако изберете Никој или Повлекување.

8.2 Сензор за отпечаток од прст

Користете го вашиот отпечаток од прст за да го отклучите екранот.

Пристап **Поставки > Безбедност и итни случаи > Отклучување на уредот > Отклучување со отпечаток и лик** за да ја активирате оваа функција.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите сензор за отпечаток од прст.

8.3 Отклучување со препознавање лице

Пристап **Поставки > Biztonság és adatvédelem > Eszköz feloldása > Feloldás ujjlenyomattal és Arcalapú feloldás** за да ја активирате оваа функција.

Отклучувањето со препознавање лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците за лицето. Поставете го според чекорите на екранот. Осигурите се дека сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање лице.

Белешка: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да користите отклучување со препознавање лице.

8.4 Продолжено отклучување

Оваа функција е стандардно неактивна; треба да поставите заклучување екран за да ја активирате. Ако паметното заклучување е вклучено, вашиот уред останува отклучен кога е безбеден со вас.

8.5 Шифрирање и акредитиви


Под **Повеќе безбедност и приватност**, допрете за да го видите статусот на шифрирање на уредот и ставките за акредитиви. Можете да ги измените и избришете сите зачувани акредитиви.

8.6 EID

EID (Embedded Identity Document - Вграден документ за идентификација), познат и како eUICCID, е идентификацискиот број на вашата T Phone 3 Pro eSIM, кој се состои од 32 цифри. Можете да го најдете EID во информациите за уредот или на пакувањето на вашиот телефон.

За да го лоцирате EID на вашиот T Phone 3 Pro преку менито, следете ги овие чекори:

- Одете на почетниот екран. За да го отворите менито, повлечете нагоре на екранот.
- Изберете **Поставки**.
- Скролајте надолу. Изберете **За телефонот**.
- Скролајте надолу. Изберете **EID**.
- Под **EID**, прикажан е бројот **EID**. Вратете се на почетниот екран.



9 Сметка

9.1 Информации за сметката

Можете исто така да пристапите до информациите за сметката од вашиот телефон.

- Одете во **Поставки > За телефонот**.

9.2 Ажурирање на софтверот

За да пристапите до ажурирањата на софтверот, следете ги чекорите подолу:

- Поврзете го уредот со Wi-Fi-мрежа и проверете дали има силна податочна врска.
- Осигурете се дека вашата батерија е целосно наполнета пред да започнете со ажурирањето на софтверот. Моменталното ниво на батеријата на вашиот уред може да се најде на вашиот уред под **Поставки > Батерија**.
- Одете во **Поставки > Систем > Ажурирања на системот**.
- Ако сакате да го ажурирате системот, допрете **Провери за ажурирање** и кога тоа ќе заврши, телефонот ќе ја има најновата верзија на софтверот.

10 Безбедност и регулаторни информации

Внимателно прочитајте го ова поглавје пред да го користите вашиот мобилен уред.

Безбедност и Употреба

Производителот се оградува од секаква одговорност за штета, која може да резултира како последица на неправилна употреба или употреба, спротивно на упатствата содржани овде. Користење на поврзани уреди што подлежат на Условите и одредбите на Македонски Телеком.

Безбедност во сообраќајот

Секогаш почитувајте ги локалните закони и прописи кои се однесуваат на употребата на безжични мобилни уреди и нивните додатоци во областите каде што возите. Употребата на мобилни уреди додека возите може да биде забранета или ограничена во одредени области.

Услови за употреба

Не заборавајте да се придржувате до правилата на локалната власт за користење на мобилни уреди во авиони.

Оперативни предупредувања

Користете го вашиот мобилен уред само во согласност со локалните закони и прописи и почитувајте ги сите објавени известувања на јавни површини.

Прочитајте ги и следете ги упатствата од производителот на вашиот имплантиран медицински уред. Ако имате какви било прашања во врска со користењето на вашиот мобилен уред со вашиот имплантиран медицински уред, консултирајте се со вашиот давател на здравствена грижа.

- Се препорачува да имате соодветен надзор додека малите деца го користат вашиот мобилен уред.
- Не обидувајте се да го расклопите вашиот мобилен уред. Ако го расклопите вашиот мобилен уред, гаранцијата нема да важи.
- Секогаш ракувајте со вашиот мобилен уред внимателно и чувајте го на чисто место без прашина.
- Не дозволувајте вашиот мобилен уред да биде изложен на неповолни временски услови или околини (влага, влажност, дожд, инфилтрација на течности, прашина, морски воздух, итн.). Препорачаниот опсег на работна температура од производителот е 0 °C (32 °F) до +40 °C (104 °F)

Белешка: Максималната вредност зависи од состојбата на уредот, материјалите околу него и бојата и

текстурата на куќиштето.

- На над 40 °C (104 °F), читливоста на екранот на мобилниот уред може да биде нарушена, иако тоа е привремено и не толку опасно.
- Не отворајте и не обидувајте се да го бојадисате или поправате вашиот мобилен уред.
- Не испуштајте го, фрлајте и не обидувајте се да го свиткате вашиот мобилен уред.
- Не користете го мобилниот уред ако екранот е оштетен, напукнат или скршен за да избегнете каква било повреда.
- Користете само батерии, полначи за батерии и додатоци кои се препорачани од производителот на уредот и неговите подружници и се компатибилни со моделот на вашиот мобилен уред. Производителот на уредот и неговите подружници отфрлаат секаква одговорност за штетата предизвикана од употребата на други полначи или батерии.

Ве молиме проверете ги локалните закони и прописи во вашата надлежност за да научите како најдобро да го фрлите вашиот мобилен уред.



ЗАШТИТЕТЕ ГО ВАШИОТ СЛУХ

За да спречите потенцијално оштетување на слух, не слушајте висока јачина на звук на подолги периоди. Бидете внимателни кога го држите уредот до увото додека звучникот е во употреба.

Приватност

Имајте предвид дека морате да ги почитувате законите и прописите на вашата јурисдикција или друга јурисдикција(-и) каде што ќе го користите вашиот мобилен уред во врска со фотографирањето и снимањето звуци со вашиот мобилен уред. Согласно таквите закони и регулативи, може да биде строго забрането фотографирање и/или снимање на гласовите на други луѓе или некој од нивните лични атрибути и нивно репродуцирање или дистрибуирање бидејќи тоа може да се смета за нарушување на приватноста.

Целосна одговорност на корисникот е да се погрижи да добие претходно овластување, доколку е потребно, со цел да снима приватни или доверливи разговори или да фотографира друго лице; производителот, дистрибуерот или продавачот на мобилниот уред (вклучувајќи го и операторот) отфрлаат секаква одговорност што може да произлезе од неправилна употреба на мобилниот уред.

Правни информации

За да ви овозможиме подобар пристап до овие важни информации, ги направивме материјалите достапни од менито за поставки на телефонот. Прегледајте ги овие материјали пред да го користите вашиот мобилен уред. За да пристапите до материјалите на вашиот мобилен уред, повлечете нагоре од почетниот екран и допрете **Поставки > За телефонот > Правни информации**, и изберете тема.

Регулаторни информации (е-ознака)

Вашиот мобилен уред користи електронска ознака (е-ознака), која обезбедува регулаторни информации за вашиот уред. За да ги видите регулаторните информации за овој уред на уредот, повлечете нагоре од почетниот екран, па допрете **Поставки > За телефонот > Регулаторни етикети**.



Овој паметен телефон е тестиран и оценет за употреба со слушни помагала за некои од безжичните технологии што ги користи паметниот телефон. Меѓутоа, во овој паметен телефон може да се користат други безжични технологии кои не се тестирани за употреба со слушни помагала. Важно е темелно да ги испробате различните карактеристики на вашиот паметен телефон и на различни локации за да одредите дали слушате некаков шум што пречи кога го користите овој паметен телефон со вашето слушно помагало или кохлеарен имплант. Консултирајте се со вашиот давател на безжична услуга за неговите политики за враќање и замена, како и за информации за компатибилноста со слушно помагало.

Вашиот уред вклучува радиопредавател и приемник. Тој е дизајниран и произведен да не ги надминува границите на изложеност за радиофреквенција (RF) поставени од CONFORMITE EUROPEENNE (CE). Границите на изложеност на RF поставени од CE за безжични мобилни уреди користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR), што е мерка за количината на RF-енергија апсорбирана од телото при користење мобилен уред. Ограничувањето на CE за јавна изложеност од мобилните телефони е ниво на SAR од 2,0 вати по килограм (2,0 W/kg). И највисоката вредност на SAR за овој уред при тестирање на главата беше 0,94 W/kg*(10 g), кога беше тестиран на телото беше 1,40 W/kg*(10 g). и кога се тестираше на екстремитетот беше 2,99 W/kg*(10 g).

Овој уред е во согласност со CE ограничувањата за изложеност на радијација, утврдени за неконтролирана средина. За да се обезбеди усогласеност со упатствата за изложеност на RF, уредот мора да се користи најмалку 5 mm од вашето тело.

За да видите дополнителни информации за SAR на вашиот телефон, повлечете нагоре на почетниот екран, а потоа допрете **Поставки > За телефонот > Правни информации > РФ изложеност**.

Батерија и додатоци

Внимавајте на следните мерки на претпазливост при користење на батеријата:

- Не обидувајте се да ја отворите батеријата (поради ризик од отровни испарувања и изгореници).
- Не расклопувајте ја и не предизвикувајте краток спој на батеријата.
- Не горете ја и не фрлајте ја искористената батерија во ѓубре од домаќинството и не чувајте ја на температури над 35 °C.
- Не расклопувајте ја и не отворајте, кршете, виткајте или деформирајте, не дупнувајте или распарчувајте.
- Не обидувајте се да ја измените или поправате батеријата, да вметнувате страни тела во батеријата, да ја потопувате или изложувате на вода или други течности, да ја изложувате на оган, експлозија или други опасности.

За да се оптимизира животот на батеријата и перформансите:

- Избегнувајте екстремна топлина и често брзо полнење. Долгото изложение на високи температури или повторно брзо полнење ја забрзува деградацијата. Приоритетизирање на стандардното наплаќање за долгорочно здравје.
- Неискористени безжични врски. Исклучете го неактивниот Wi-Fi/Bluetooth за да го минимизирате исцрпувањето на енергија.
- Овозможете адаптивно полнење. Активирајте преку **Поставки > Батерија > Адаптивна батерија** за интелигентно да ги прилагодите моделите за полнење.
- Одете во **Поставки > Батерија > Информации за батеријата** за да го видите здравјето на батеријата, циклусите на целосно полнење/испуштање, датумот на производство и датумот на прва употреба.


Производите што го имаат долунаведениот симбол мора да се однесат во собирните места на крајот од нивниот животен век:



- Центри за депонирање на комунален отпад со специфични канти за овие делови од опремата.
- Канти за собирање на продажни места.

Можете да дознаете повеќе за тоа како да го рециклирате вашиот мобилен уред со посета на веб-страницата СТИА на www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

ВНИМАНИЕ: АКО БАТЕРИЈАТА СЕ ЗАМЕНИ СО ПОГРЕШЕН ТИП, УРЕДОТ МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА. ФРЛЕТЕ ГИ ИСТРОШЕНИТЕ БАТЕРИИ СПОРЕД УПАТСТВАТА.



- Моќта испорачана од полначот мора да биде помеѓу мин. 2,5 вати што ги бара радио опремата и максимум 33 вати за да се постигне максимална брзина на полнење.
- Овој уред поддржува брзо USB PD полнење.

Полначи

Поради еколошки причини овој пакет не вклучува полнач. Користете само сертифициран USB Type-C полнач кој е компатибилен со уредот. Некомпатибилните полначи можат да предизвикаат штета или да влијаат на перформансите.

Домашните полначи на наизменична струја/полначите за патување работат во температурен опсег од: 0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F).

Поради различните применливи електрични спецификации, полначот што сте го купиле во една јурисдикција може да не работи во друга јурисдикција. Тие треба да се користат само за оваа намена.

Со овој производ треба да се ракува со препорачаната(-ите) единица(-и) за напојување.

Полнач за патување: Влезна струја: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Излезна струја: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Лиценци



Логото microSD е трговска марка на SD-3C, LLC.



Bluetooth® зборовен знак и логоата се во посед на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од страна на Произведувачи на Уреди и нивни подружници е лиценцирано. Други трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Логото за Wi-Fi е ознака за сертификација на Wi-Fi Alliance.

11 Спецификација

Стандард за радио	Фреквенција	Излезна моќност
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Стандард за радио	Фреквенција	Излезна моќност
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Фреквентен опсег: 5150 - 5250 MHz:

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Не се дозволени инсталации и употреба во патни возила и вагони.

Ограничена употреба на отворено: Доколку се користи на отворено, опремата не треба да се прикачува на фиксна инсталација или на надворешното тело на патните возила, фиксна инфраструктура или фиксна надворешна антена. Употребата од системи за беспилотни авиони (UAS) е ограничена на опсегот од 5170 - 5250 MHz.

Фреквентен опсег: 5250 - 5350 MHz:

Употреба во затворен простор: Само внатре во зградите. Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони не се дозволени. Не е дозволена употреба на отворено. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори) е дозволена до 31 декември 2028 година.

Фреквентен опсег: 5470 - 5725 MHz:

Инсталации и употреба во патни возила, возови и авиони и употреба за системи на авиони без екипаж (UAS) не се дозволени. Работата на WAS/RLAN инсталации во големи авиони (со исклучок на хеликоптери со повеќе мотори), освен во фреквентниот опсег 5600 - 5650 MHz, е дозволена до 31 декември 2028 година.

12 Решавање проблеми

Прегледајте некои од овие вообичаени проблеми и нивните решенија.

Мојот телефон не може да прима дојдовни повици

- Проверете дали вашиот телефон е вклучен и поврзан на мрежа.
- Проверете дали има преоптоварена или недостапна мрежа.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги пренасочиле дојдовните повици.
- Осигурите се дека не сте забраниле одредени повици.
- Осигурите се дека телефонот не е во авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се појавува кога се прима повик

- Ако повикувачот не е во вашата листа на контакти, имате опција да се претплатите на NameID
- Вашиот повикувач можеби го сокрил своето име или број.

Не можам да ги најдам моите контакти

- Проверете дали вашата SIM-картичка не е скршена.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е правилно вметната.
- Импортирајте ги сите контакти зачувани во SIM-картичката во телефонот.

Квалитетот на звукот на повиците е слаб

- Прилагодете ја јачината на звукот за време на повик со притискање на копчето за јачина на звук.
- Проверете ја јачината на мрежата. Преместете се на локација со посилна јачина на сигналот.
- Проверете дали приемникот, конекторот или звучникот на телефонот се чисти.

Не можам да ги користам функциите опишани во упатството

- Проверете за да бидете сигурни дека вашата претплата ја вклучува оваа услуга.
- Осигурите се дека за оваа функција не е потребен дополнителен додаток.

Кога ќе избирам број од моите контакти, бројот не може да се бира

- Проверете дали правилно сте го запишале бројот во вашата датотека.
- Проверете дали сте го избрале кодот на државата кога повикувате меѓународен број.

Мојот телефон не може да се поврзе со мрежа или се прикажува „Нема услуга“

- Обидете се да се поврзете на мрежата со преместување на друга физичка локација.
- Потврдете ја мрежната покриеност во вашата моментална област.
- Проверете дали вашата SIM-картичка е валидна.
- Осигурите се дека поставката на телефонот не е во авионски режим.
- Ако сте далеку од вашата мрежа на Македонски Телеком, можеби ќе треба да овозможите роаминг во поставките на телефонот за да се поврзете на друга мрежа. Може да се применат трошоци за роаминг.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет

- Проверете дали услугата за мобилни податоци за интернет е достапна во вашиот план за безжична услуга.
- Проверете ги поставките на телефонот. Проверете дали мобилните податоци се овозможени или дали има поврзан Wi-Fi.
- Проверете дали сте на место со мрежна покриеност за мобилни податоци или врска на интернет преку Wi-Fi.
- Обидете се да се поврзете подоцна или од друга локација.

Неважечка SIM-картичка

- Проверете дали SIM-картичката е правилно вметната (видете „Вметнување SIM-нанокартичка“).

- Осигурите се дека чипот на вашата SIM-картичка не е оштетен.
- Проверете дали услугата на вашата SIM-картичка се совпаѓа со мрежата на која сте.

Мојот телефон не може да остварува појдовни повици

- Проверете дали сте повикале важечки број и сте допреле Повик на телефонот.
- За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и областа.
- Осигурите се дека вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е преоптоварена или недостапна.
- Проверете го статусот на вашата претплата.
- Осигурите се дека не сте ги забраниле појдовните повици.

Мојот телефон не може да се вклучи

- Ако телефонот не може да се вклучи, полнете го најмалку 10 минути за да ја обезбедите минималната потребна енергија од батеријата. Потоа вклучете го повторно.

Мојот телефон не реагираше неколку минути

- Ако телефонот не реагира, исклучете го телефонот со притискање и држење на копчето за вклучување додека не се исклучи, а потоа рестартирајте го повторно.

Мојот телефон сам се исклучува

- Ако вашиот телефон се исклучи сам, проверете дали копчето за вклучување не е случајно притиснато.
- Проверете го нивото на полнење на батеријата.
- Ако сè уште не работи, ресетирајте го телефонот фабрички преку опциите за ресетирање во „Поставки“ на телефонот. Осигурите се дека сте направиле резервна копија од вашите податоци.

Мојот телефон не може да се полни правилно

- Осигурите се дека вашата батерија не е целосно испразнета; ако батеријата е испразнета подолго време, може да потрае околу 10 минути за да се прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.
- Проверете дали полнењето се врши во нормални услови (0 °C (32 °F) до 45 °C (113 °F)).

Не можам да додадам контакт

- Осигурите се дека листата со контакти на вашата SIM-картичка не е полна; избришете некои датотеки или зачувајте ги датотеките на телефонот.

Моите повикувачи не можат да оставаат пораки на мојата говорна пошта

- Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата.
- Поставете ја говорната пошта така што повикувачот може да остави порака.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта

- Проверете дали бројот на говорната пошта на T-Mobile е правилно внесен во „Број на говорна пошта“.
- Обидете се подоцна ако мрежата е зафатена.

Не можам да испраќам и примам MMS

- Проверете ја меморијата на телефонот бидејќи можеби е полна.
- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да ја проверите достапноста на услугата и параметрите за MMS.
- Потврдете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS-профил со службата за грижа за корисници.
- Центарот на серверот може да биде преплавен. Обидете се повторно подоцна.
- Стартувајте нова низа за пораки. Вашата низа за пораки можеби ја достигнала својата граница.

PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен

- Контактирајте со службата за грижа за корисници за да го добиете PUK-кодот (личен клуч за деблокирање).

Не можам да го поврзам телефонот со компјутерот

- Инсталирајте Smart Suite.
- Проверете дали вашиот USB-драјвер е правилно инсталиран.
- Отворете го панелот за известувања за да проверите дали е активиран Smart Suite Agent.
- Проверете дали сте го означиле полето за избор за дебагирање на USB-то.
- Проверете дали вашиот компјутер ги исполнува условите за инсталација на Smart Suite.
- Проверете дали го користите вистинскиот кабел од кутијата.

Не можам да преземам нови датотеки

- Проверете дали има доволно простор за складирање на телефонот за преземање.
- Изберете ја microSD картичката како локација за складирање на преземените датотеки.
- Проверете го статусот на вашата претплата.

Телефонот не може да биде откриен од други преку Bluetooth

- Проверете дали Bluetooth е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за другите корисници.
- Проверете дали двата уреди се во опсегот за откривање на Bluetooth.

Батеријата се троши премногу брзо

- Погрижете се да го следите целосното време на полнење (минимум 2,3 часа).
- По делумно полнење, индикаторот за нивото на батеријата може да не е точен.
- Почекајте најмалку 10 минути откако ќе го извадите полначот за да добиете точна индикација.
- Прилагодете ја осветленоста на екранот како што е соодветно.
- Продолжете го интервалот за автоматска проверка на е-пошта што е можно подолго.
- Рачно ажурирајте ги вестите и информациите за времето или зголемете го нивниот интервал за автоматско ажурирање.
- Излезете од апликациите што работат во заднина ако не се користат подолг временски период.
- Деактивирајте ги Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не ги користите.

Телефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на интернет или вклучување други сложени апликации

- Ова загревање е нормална последица од тоа што процесорот работи со прекумерен број податоци. Со завршување на горенаведените дејства, вашиот телефон ќе се врати на нормална температура.

Откако ќе се изврши ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам телефонот без да ги внесам акредитивите за сметката на Google

- Откако ќе се изврши ресетирањето, морате да ги внесете оригиналните акредитиви на сметката на Google што се користеле на овој телефон.
- Ако не се сеќавате на акредитивите на вашата сметка на Google, завршете ги процедурите за враќање на сметката на Google.

Телефонот не звони кога ќе пристигне повик или порака

- Осигурите се дека режимот Не вознемирувај (Поставки > Звук и вибрации > Не вознемирувај) не е активиран.
- Притиснете го копчето за јачина на звук за да ја прилагодите јачината на звукот.

T Phone 3 Pro



User Manual
English

About this manual

Thank you for choosing the T Phone 3 Pro. In order to maintain your device in optimal condition, please read this manual and keep it for future reference.


Table of content

1 Getting Started	3	4.4 Gmail	16
1.1 Overview.....	3	4.5 Chrome.....	17
1.2 Set up	4	4.6 Calendar.....	17
1.3 Home screen	6	4.7 Camera	19
1.4 Status bar	6	4.8 Photos	20
2 About your phone	7	4.9 Clock.....	20
2.1 Power on/off.....	7	5 Google applications	21
2.2 Battery.....	9	6 More applications	23
3 Personalize your phone	9	7 Accessibility	23
3.1 Language	9	8 Security & privacy	26
3.2 Date & time	9	8.1 Screen lock	26
3.3 NFC.....	10	8.2 Fingerprint sensor	26
3.4 Display.....	10	8.3 Face Unlock	27
3.5 Wallpaper.....	10	8.4 Extend Unlock.....	27
3.6 Sound	11	8.5 Encryption & credentials	27
3.7 Digital Wellbeing & parental controls.....	11	8.6 EID.....	27
3.8 Gestures.....	11	9 Account	28
3.9 Multiple users.....	12	9.1 Account information.....	28
3.10 Backup & Factory Reset.....	12	9.2 Software update.....	28
4 Applications	12	10 Safety & regulatory information	28
4.1 Call.....	12	11 Specification	32
4.2 Contacts.....	13	12 Troubleshooting	33
4.3 Messages	15		

1 Getting Started

1.1 Overview

Note: The fingerprint sensor is located on the power key.



Power key

- Press and release quickly to lock or light up the screen.
- Press and hold to launch **Gemini**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key to select from **Emergency**, **Lockdown**, **Power off** or **Restart**.
- Press and hold the **Power** key and **Volume down** key to take a screenshot and save it.
- Press and hold the **Power** key and **Volume up** key for at least 10 seconds to force reboot.
- Press the **Power** key twice to access the **Camera** or **Perplexity**.

Volume key

- Use the Volume up or down keys to adjust the ringtone volume, the call volume during a phone call, or the media volume while listening to music, watching a video, or streaming content.
- Press the Volume key during an incoming call to mute the ringtone.
- While using the Camera, press the Volume up or down key to take a photo.


1.2 Set up

Inserting Nano SIM card

You must insert your Nano SIM card to make phone calls using your network.



Your phone only supports Nano SIM cards. In order to avoid damaging your phone, do not attempt to insert other SIM types, such as Mini or Micro cards.



Note: Even if no SIM card is installed, your phone will still power on and you will be able to connect to a Wi-Fi network and use some of the phone's features.

Register an eSIM during initial device setup if you got a QR activation code:

- Turn on the device and select language.
- Select "Download eSIM".
- Connect to WIFI.
- Select "Download eSIM", Camera will start and you can scan the QR code.
- Select "Connect" in next step to Download the eSIM.

Register an eSIM after device setup if you got a QR activation code:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Select "Set up an eSIM".
- Camera will start and you can scan the QR code.
- Confirm Download.
- After download go to Settings and turn on SIM.

Delete an eSIM:

- Connect to WIFI or mobile data.
- Goto **Settings > Network & Internet > SIMs**.
- Turn off SIM.
- Select "Erase SIM" and confirm deletion.

Set up your phone

The first time you power on the phone, you should set the following options:

- Touch **English (United States)** to choose your language, and touch **Vision Settings** to customize Accessibility features. When finished, touch **Start** on original interface to go on.
- Touch **Android device** or **iPhone®** or **iPad®** to copy Settings, accounts, and more, otherwise touch **Skip** to skip this step.
- Select an available Wi-Fi network. Or touch **Set up offline** and **Continue**.
- Set a **Date & time** to adjust if needed.
- Toggle  to allow the phone to use location, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow scanning, otherwise toggle off .
- Toggle  to allow to send usage and diagnostic data, otherwise toggle off .
- Click **More** to continue, and press **Accept**.
- Select a navigation mode, touch **Gesture navigation** or **3-button navigation**.
- Set a PIN for screen lock, otherwise touch **Skip** on the screen twice to continue.

Magenta AI

Perplexity Assistant

This device is equipped with a digital assistant from Perplexity, which can process voice commands, text inputs, and even visual information through the device's camera. Based on AI technology, help is always at your fingertips and allows you to interact with your surroundings and on-screen content in novel ways.

To open Perplexity Assistant:

- Double click the Power key on the right side of the device, or
- Open it via the Magenta AI button near the bottom  center of your lockscreen.

To leave the assistant, click anywhere on the upper half of the screen.


To change Settings:

- Go to **Settings > System > Gestures > Double click power button** to change the gesture of double click Power button to open Camera or Perplexity Assistant.
- Go to **Settings > Display > Lock Screen > Magenta AI Button** to enable or disable Magenta AI Button on the device lockscreen.
- To make use of the full potential of the Perplexity Assistant (e.g. interact with on screen content), go to **Settings > Apps > Default Apps > Digital assistant app > Default digital assistant app** to choose **Perplexity** as default assistant.

When this is set, the Perplexity Assistant can be open via long press the Power key.

1.3 Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, widgets, folders) to your Home screen for quick access, then swipe up from the bottom of the screen to return to the Home screen.



1.4 Status bar

The Status bar appears at the top of your Home screen and includes icons indicating your phone’s status and new notification alerts.

Icon	Status	Icon	Status
	Wi-Fi® active		Battery (fully charged)
	Network (Full signal)		New message
	5G data service		Silent mode
	Airplane mode		Do Not Disturb
	Alarm		New Gmail message
	Battery (charging)		Screen record
	Bluetooth		NFC enabled

2 About your phone

2.1 Power on/off


To turn the device on, hold down the **Power** key until the phone powers on. Unlock your phone (using None, Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint or Face key) if necessary. Once unlocked, the Home screen is Displayed.

If you don't know your PIN code or if you have forgotten it, contact Customer Care. For safety, please do not store PIN code in your phone.

To power the device off, press the **Power** key and **Volume up** key until options appear, then select **Power off**.

Charging

Insert the small end of the charging cable into the charge port and plug the charger into an electrical outlet.



- Insert the USB type-C cable into the charge port as shown.
- Connect charger to power outlet.

Note: Please use the USB type-C cable included in the box.

Wall charger sold separately. Using the wrong cable and charger may damage the charging port or reduce Battery performance.

Charging with a wireless charger

Place the Wireless Charger

- Find a suitable location for your wireless charger. It should be placed on a flat, stable surface.

Connect the Charger

- Plug the wireless charger into a power source using the cable and adapter. Make sure the charger is receiving power.

Position Your Device

- Place your device on the wireless charger. Align the charging coils of your device with those of the charger for optimal charging efficiency.

Charging Indicator


- Many wireless chargers have LED indicators to show when your device is properly aligned and charging. Refer to your charger's user manual for specific indicator meanings.

Charging Status

- Your device should start charging automatically once placed on the charger. You can check the charging status on your device's screen.

Complete Charging

- Once your device is fully charged, remove it from the wireless charger.



Note: Please note that the wireless charging device is not included in the box, and you will need to purchase a wireless charging device separately. Ensure that the charger is compatible with your device's charging requirements and standards(e.g., Qi-compatible for most smartphones or we can provide our battery charging spec).

Important Notes for wireless Charging

Charging Efficiency

- Wireless charging may be slightly slower than wired charging, depending on the charger and device.

Charging Distance

- Ensure there are no obstructions between your device and the wireless charger for efficient charging.

Device Positioning

- Proper alignment of your device on the charger is essential for effective charging.

Temperature

- Avoid exposing your device and charger to extreme temperatures, as it may affect charging performance.

Device Compatibility

- Verify that your device is compatible with the wireless charger you purchase.

Warranty Disclaimer for wireless Charging

Please note that the wireless charging device is not included in the box with your purchase. Any wireless charger you acquire separately is subject to the manufacturer's warranty and terms of service. We are not responsible for any issues or damages related to the use of third-party wireless chargers. Be sure to review the warranty and terms provided by the charger's manufacturer for support and coverage.

For further assistance or inquiries regarding wireless charging device, please refer to the manufacturer of your wireless charger.

2.2 Battery

Make these adjustments to optimize your Battery life.

Turn on power saving mode

- Go to **Settings > Battery > Battery Saver**.
- Turn on **Use Battery Saver** to activate the Battery saving mode.

Note: The Battery Saver mode will not be activated in charging mode.

Lower screen brightness

- Go to **Settings > Display > Brightness level**.
- Lower the brightness by sliding  to the left.

Screen timeout

- Go to **Settings > Display > Screen timeout**.
- Select the screen timeout duration.

3 Personalize your phone

3.1 Language

Choose from multiple languages supported on your device.

- Go to **Settings > System > Languages > System Languages**.
- Touch **+ Add a language** to select a language from the list.
- Touch and hold  next to your desired language and drag it to the top of the list.

3.2 Date & time

Go to **Settings > System > Date & time**.

Set time automatically

Turn on  to use network-provided time.

If choose off, you can manually set the date and time:

- Touch **Date** to open a dialog in which you can manually set the date.
- Touch **Time** to open a dialog in which you can manually set the time.

Set automatically

Turn on  to enable the network-provided time zone. And you can turn on **Use location** to set time zone to allow phone time to be matched with local time.

If Automatic time zone is turned off, you can manually set the time zone:

- Touch **Time zone** to select the region and time zone manually.

Use locale default

- Turn on  to enable locale default.
- If **Use locale default** is off, you can turn on  to enable the **Use 24-hour format**.

3.3 NFC

NFC facilitates secure contactless transactions by enabling smartphones to transmit encrypted payment.

To enable, go to **Settings > Connected devices > Connection preferences > NFC** > Toggle on  to activate.

3.4 Display

Make adjustments to the Display Settings and wallpapers to optimize your experience.

Go to **Settings > Display** to alter the following Settings.

Lock screen

Customize what Displays on your lock screen.

Dark theme

Dark theme uses a black background and help keep Battery alive longer on some screens.

Night Light

This mode tints your screen amber. This makes it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more easily.

Color contrast

Higer contrast makes text,buttons, and icons stand out more. Choose the contrast that looks best to you.

Auto-rotate screen

Select whether the screen rotates automatically or not.

Note: Using your device in landscape mode while wearing polarized sunglasses may cut light from the screen. Take your polarized sunglasses off or use your device in portrait orientation to continue use.

Smooth Display

Automatically raises the refresh rate up to 120Hz for some content. Increases Battery usage.

Screen saver

The screen saver automatically activates when the device is docked and charging, Displaying customizable visuals for enhanced usability.

Lift to wake

Lift the device to wake the screen instantly, allowing quick access to notifications or time without pressing buttons.

3.5 Wallpaper

- Touch Photos to select from images that are stored on your device.
- Touch **Settings > Wallpaper & style** to change a wallpaper for your lock screen and/or homescreen from pre-loaded images.

3.6 Sound

Adjusting volume

- Press the volume keys that are located on the right side of the device to adjust the Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.
- You can also go to **Settings > Zvuk a vibrace** to adjust the volume for Media, Call, Ring, Notification and Alarm volume.

Adjusting tones

Go to **Settings > Zvuk a vibrace > Phone ringtone**.

Adjusting other sounds

All other sounds that are related to dial pad, screen locking, charging and tap & click can be adjusted to by doing the following:

Go to **Settings > Zvuk a vibrace**.

3.7 Digital Wellbeing & parental controls

- Go to **Settings** and touch **Digital Wellbeing & parental controls** to find out how much time you have spent on the phone and even on each app. You can customize the time limit for using the phone.
- In addition, parents can restrict their children's usage time and manage their browsing habits.

3.8 Gestures

You can change the System navigation by going to **Settings > System > Gestures > Navigation mode**, then choose one type of navigation.

Gesture navigation

Touch **Gesture navigation** to enable different interfaces access by swiping the phone screen.

- Go to recent apps interface: swipe up from the bottom of the screen, and hold.
- Go home: swipe up from the bottom of the screen.
- Go back: swipe from either the left or right edge of the screen.

3-button navigation

Touch **3-button navigation** to Display the following buttons on the bottom of the screen.

■ Recent Apps button

- Touch to view recently used applications. Swipe up on the screen to remove a specific thumbnail from the list, or scroll all the way to the left and touch **Clear all** to remove all thumbnails from the list.
- Pressing the Recent Apps button will also allow access to **Screenshot**. Touch **Screenshot** to immediately capture what is on the screen.

● Home button

- From any application or screen, touch to return to the Home screen.

- Touch and hold to launch Gemini, with which you can search for information online, open apps on your phone, or send messages.

◀ Back button

Touch to go back to the previous screen, or to close a dialog box, options menu, or the Notification panel.

3.9 Multiple users

You can share your phone with other users by going to **Settings > System > Users**. then turn on . And you will see the following choices.

- You (Owner): Touch it and you can set your profile information.
- Add user: Touch it to add new user and allow him to set up his space.
- Add guest: Touch it to create new guest and finish other Settings.

Note: Touch **Add users from lock screen** to allow user adding in lock screen.

3.10 Backup & Factory Reset

- To transfer data from your device to another one, go to **Settings > System > Backup**, then you need click **Add account** to set your backup account.
- To wipe all data in your device, go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data > Erase all data**.

4 Applications


4.1 Call

Calling

- To make a call, touch **Phone** .
- Suggested numbers are Displayed as you enter numbers on the dial pad.
- Enter the desired number from the dial pad and touch  to place the call. You can also select a contact from **Favorites** ☆, **Recents** ⌚, **Contacts** 👤, **Voicemail** ☎ by touching the tabs..
- The number you entered can be saved to Contacts by touching **Create new contact**.
- If you make a mistake, you can delete the incorrect digits by touching .
- To hang up a call, touch .

International call

To make an international call, touch and hold  to enter +, then enter the



international country prefix followed by the full phone number and touch .

Emergency call

If your phone has network coverage, dial the emergency number and touch .

This works even without a SIM card and without typing the PIN code.

Answering or rejecting a call

When you receive a call:

- Slide  up to answer.
- Slide  down to reject.
- Touch  to reject the call by sending a preset message.
- To mute the ringtone of an incoming call, press the Volume key.

Voicemail

Your voicemail works like an answering machine for your missed calls.

- To access your voicemail, touch and hold 1.
- To set your voicemail number: touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Voicemail** > **Advanced Settings** > **Setup** > **Voicemail number**.


- If you receive a voicemail,  appears in the Status bar. Open the Notification panel and touch **Voicemail**.

Real-time text (RTT)

RTT assists caller who are deaf, hard of hearing, have a speech disability, or need more than voice alone.

- Touch **Phone**  and go to  > **Settings** > **Accessibility** > **Real-time text (RTT)** to set up Real-time text (RTT).
- After enabling RTT, the dialer interface will Display  clicking it activates the text input box during a call.

Touch and hold to access voicemail




4.2 Contacts

Contacts enables quick and easy access to the contact you want to reach.

To access this function, touch **Contacts**  from the Apps menu.

You can view and create contacts on your phone and synchronize them with your Gmail contacts or other applications on the web or on your phone.



When finished, touch **Save**

Select a picture or take a photo for the contact

Touch to open available labels

Adding a contact

- Touch **+** in the contact list to create a new contact.
- Enter the contact's name and other contact information. By scrolling the screen up and down, you can move from one field to another.
- When finished, touch **Save**.
- To exit without saving, you can touch **X** and then touch **Discard**.


Editing your contacts

Touch in the contact details screen to edit. When finished, touch **Save**.

Add to/remove from Favorites

Touch a contact to view details then touch to add the contact to favorites.

Touch again to remove a contact from favorites.



Add to label

- Touch to add a label for grouping contacts.

Deleting a contact

From the contact list screen:

- Touch and hold the contact you want to delete, then touch and **Delete** to delete.
- Mark the checkbox of all contacts, then touch and **Delete** to delete all contacts.

From the contact details screen:

- Touch then select **Delete**. Select **Delete** when prompted to confirm.



The contact you have deleted will also be removed from other applications on the phone or web the next time you synchronize your phone.

Sharing a contact

You can share a single contact with others by sending the contact's vCard to them via Quick Share, Bluetooth, Gmail, Messages, and Drive. Select a contact you want to share, touch and hold the contact and tap on .

Available options

From the contact list, you may also make further adjustments by touching **Organize**.

Organize

Contact ringtones

Touch to Set up ringtones for specific contacts.

Manage SIM

Tap to select contacts which you want to **Import** or tap on to delete.

Import/Export

Choose accounts to Import or Export.

Blocked numbers

Add numbers here so that you won't receive the calls or texts from them.


Settings:

- Your info Touch to set up your profile.
- Accounts Touch to add account and configure related info.
- Sort by Touch to sort the list by the first name or last name.
- Name format Touch to choose whether to Display first name first or last name first.
- Theme Touch to change into light or dark theme.
- Default account for new contacts Touch to choose the default place to save a new contact.
- Phonetic name Touch to choose Display or hide phonetic name.

4.3 Messages

Use the messaging app  to send and receive text (SMS) and multimedia (MMS) messages.

Creating a message

On the Messaging list screen, touch  to write text/multimedia messages.

Sending a text message

- Enter the name, phone number or email of the recipient in the **To** bar or touch  **Creat group** to add recipients.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to access emoticons.
- When finished, touch  to send the text message.

An SMS message of more than 160 characters will be charged as several SMS. A counter will be on the right of the ext box to remind you how many characters can be entered in one message.



Specific letters (accented) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.


Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, audio and vCard to other compatible mobiles and e-mail addresses.

- Enter the recipient's phone number in the **To** bar.
- Touch the **Text message** bar to enter the text of the message.
- Touch  to attach a gallery, files, your location, contacts or schedule send; Touch  to choose a picture or video.
- When finished, touch  to send the multimedia message.

Managing messages

When receiving a message,  will appear in the Status bar as a notification. Drag down the Status bar to open the Notification panel, touch the new message to open and read it. You can also access the Messaging application and



touch the message to open it.

Messages are Displayed as a conversation.

Touch a message to enter the message composing screen:


- Touch  to call the number.
- Touch  to save the number to contacts or view the contact details if the number has been saved.
- To reply to a message, enter the text. When finished, touch .
- If you touch and hold a message, the following options will be available:  Copy text ,  Delete, ☆ Star message,  Share or View details.

4.4 Gmail

Setting up Gmail

To set up your email account, swipe up from the Home screen, then select Gmail.

- Select  to add an email address.
- An email setup process will guide you through the steps to set up an email account.
- Select the type of email account that you have and enter the email address and password of the account you want to set up.
- If the account you entered is not provided by your service provider in the device, touch **Other** and enter the email address, touch **NEXT** to select an account type and enter password of your email, then correctly fill in server and port in both Incoming server Settings and Outgoing server Settings interfaces. Touch **Finish** to complete setup.
- To add another email account, click **+ Add an email address**. Choose Other from the set up email options. Or you can touch the account name on the upper right corner and select **Add another account** to implement this function (this is unavailable when not log in Google).



Sending an email

- Touch  **Compose** from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the **To** field.
- If necessary, touch  > **Cc/Bcc** to add a copy or a blind copy to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch  to add an attachment.
- If you do not want to send the mail right away, you can touch  and **Save draft** or touch the Back key to save a copy.
- Touch  to send.

- If you do not want to send or save the email, you can touch  and then select **Discard**.
- To add a signature that will appear on all of your emails, touch  and select **Settings**, then choose the account that you want to create or modify the signature, touch **Mobile signature** to edit.

Note: If you are seeing a “password incorrect” error when setting up your Gmail Account in the Gmail app, please review the following option:

Option : Generate an App password

An App password is a 16-digit passcode that gives an app or device permission to access your Google Account. If you use 2-Step-Verification and are seeing a “password incorrect” error when trying to access your Google Account, an App password may solve the problem.

To generate an App password.

- Visit your App passwords page <https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification>. You may be asked to sign in to your Google Account.
- Return back to security interface, swipe down to choose **App passwords**.
- Set the following options: **Select app; Select device**.
- Select **Generate**.
- Follow the instructions to enter the App password (the 16-character code in the yellow bar) on your device.
- Select **FINISH/DONE**.
- Once you are finished, you won’t see that App password code again. However, you will see a list of apps and devices you’ve created App passwords for.

4.5 Chrome

Enjoy surfing the Web using the Chrome browser.

To access this function, touch Chrome  from the Home screen.


4.6 Calendar

You can use Calendar to keep track of important meetings, appointments, and more.

To access the function, swipe up from the Home screen, then touch **Calendar**.

Viewing calendars

You can Display the Calendar in Schedule, Day, 3 days, Week or Month view. Touch  and select your desired calendar view.



Creating a new event

You can add new events from any Calendar view.

- Touch .
- Fill in all required information for this new event. If it is a whole-day event, you can turn  on to All-day.
- Invite guests to the event. Enter the email addresses separated by commas of the guests you want to invite to separate. The guests will receive an invitation from Calendar and Email.
- When finished, touch **Save** from the top of the screen.

To quickly create an event from the Day, 3 Day, or Week views, touch an empty spot to select a target area which will then turn into , and touch the icon to create the new event.

Deleting or editing an event

- To delete or edit an event, touch the event to enter its details screen, then touch  to edit the event.
- Touch  and Delete to remove the event, or **Duplicate** to copy the event.

Event reminder

If a reminder is set for an event, the upcoming event will appear in the home screen.

- Touch an event name to view the Calendar notification list.

4.7 Camera

Accessing the camera

From the Home screen, touch **Camera**.

Taking a picture

- Position the object or landscape in the viewfinder, and touch the screen to focus if necessary.
- Touch  to take the picture which will be automatically saved.
- To take burst shots, touch and hold .

❶ Select the options for Flash mode:
Off, Auto, On, Always

❷ Select the countdown

❸ Select HDR mode to select HDR mode: **Off, Auto**

❹ Select a filter

❺ Select the shot size

❻ Access more options

❼ Switch between front and main camera

❽ Take a photo

❾ View photos/videos taken

AI Scene optimizer

You can access more options to select the AI scene optimizer which is a new function.



- Automatically optimize camera setting such as color, contrast and brightness to make scenes look more vivid.

Making a video

- Touch VIDEO to enter the Video mode.
- Touch  in the center of the screen to start video recording.
- You can also touch  to take a picture during video recording.
- Touch  to pause recording.
- Touch  to resume recording.
- Touch  to stop recording. The video will be automatically saved.

Viewing, Editing, & Sharing

- Touch  then choose a way like Messages to share the photo or video.
- Touch  to edit the photo or video.
- Touch  to search what you see with Google Lens.
- Touch  to delete.
- Touch  to go back to Camera mode.



4.8 Photos

Photos acts as a media player for you to view photos and play videos.

Pictures and videos are Displayed by moments and albums in Photos.

- Touch the picture/video directly to view or play.
- Swipe left/right to view previous or next pictures/videos.

Working with photos

You can work with pictures by rotating or cropping them, sharing them with friends, setting them as a contact photo or wallpaper, etc.

- Locate the picture you want to work on and touch the picture in the full screen picture view.
- Touch  to share the picture, or touch  to delete the picture. Touch  and select **Use as** to set the picture as Contact photo or Wallpaper.

Tap  to enter editing screen.

 Suggestions	Choose Enhance, Warm, or Cool to adjust the picture color.
Crop	Select between  ,  ,  , and Reset.
Adjust	Manage Brightness, Contrast, and more.
Filters	Choose between a variety such as Vivid, Playa, Honey, and more.
Markup	Personalize your picture by drawing on it or adding words to it.



4.9 Clock

To access Clock, swipe up from the Home screen, then touch **Clock**.

Setting world clocks

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to add a time zone.

Setting alarms

Touch  on the clock screen.

Turn on  to enable existing alarm, or touch  to add a new alarm. The following options will appear:

 Add label	Touch to set a name for the alarm.
 Pause alarm	Touch to select the dates to pause your alarm.
 Default (Magenta_Voyage)	Touch to select a ringtone for the alarm.
 Vibrate	Mark the checkbox to activate vibration.
 Google Assistant Routine	Touch to enter Google Assistant Routine.
Dismiss	Touch to dismiss the alarm.



Delete

Touch to delete the alarm.

Setting timer

- Touch  on the clock screen.
- Enter time in the sequence of seconds, minutes, and hours.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to add another timer in panel.
- Touch  to deactivate the Countdown.
- Touch  to activate the Countdown.
- Touch  to delete current countdown timer.

Setting stopwatch

- Touch  on the clock screen.
- Touch  to activate the stopwatch.
- Touch  to show a list of records according to the updated time.
- Touch  to deactivate the stopwatch.
- Touch  to clear all new stopwatches.

Bedtime

Set a bedtime to silence your phone and choose to listen to soothing sounds. Set a wakeup time to receive alerts again.

5 Google applications

Google apps are preinstalled on your phone to improve work efficiency and provide an enjoyable user experience. This manual briefly introduces the apps. For detailed features and user guides, refer to related websites or the introduction provided in the apps.

Register with a Google Account to enjoy full functionality.



Google

Your bookmarks, browsing history, and Settings across all devices on which the browser is installed can be synchronized with your Google Account.



Gmail

As Google's web-based email service, Gmail is configured when you first set up your phone. With this application, you can send and receive emails, manage emails by labels, archive them, and more. Emails can be automatically synchronized with your Gmail account.



Maps

Google Maps offers satellite imagery, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic

conditions, and route planning for traveling by foot, car, or public transportation. By using this application, you can find your own location, search for a place, and get suggested route planning for your trips.



YouTube

YouTube is an online video-sharing application where users can upload, view, and share videos. Available content includes video clips, TV clips, music videos, and other content such as video blogging, short original videos, and educational videos. It supports a streaming function that allows you to start watching videos almost as soon as they begin downloading from the internet.



Drive

A file storage and synchronization service created by Google, which allows users to store files in the cloud, share and edit files. Files in Drive are kept secure and can be accessed from any device by logging in to your Google Account. Files or folders can be shared privately with other Google Account users.



Meet

This is a video chat mobile app that allows users to make video calls to people in their contact list once their phone numbers are verified.



Photos

Google Photos stores and backs up your photos and videos. It also automatically analyzes photos and organizes them into groups so that you can quickly find the photos you need.



Google TV

Google TV is a smart TV platform and app developed by Google, designed to streamline and enhance the way users discover, organize, and enjoy streaming content. Launched in 2020 as a successor to Android TV, it combines live TV, streaming services, and personalized recommendations into a unified interface, offering a seamless entertainment experience.



Google One

Google One is a subscription-based cloud storage and membership service developed by Google, designed to enhance your experience across Google's ecoSystem while offering expanded storage, exclusive features, and premium support. Launched in 2018, it replaces the older Google Drive storage plans and provides added benefits beyond just cloud space.



Home

Home is a central control hub developed by Google to manage and automate smart home devices, including Google Nest products, third-party gadgets, and services. Originally designed to set up Google Home speakers, it has expanded into a comprehensive platform for creating a connected, voice-controlled smart home ecoSystem.



Find Device

Find Device is an official app developed by Google to help users locate, secure, or erase their lost Android smartphones, tablets, wearables (e.g., smartwatches), or other linked devices. It serves as a critical tool for safeguarding personal data and ensuring device recovery.



YT Music

YT Music Downloader is a Windows program that simplifies downloading videos and music from YouTube. YT Music Downloader lets you download videos and/or audio from YouTube. The program is geared toward music, so you can save music videos (or any videos) or convert those videos to just music, and the app will automatically save them in the MP3 format. Provided an appropriate YouTube link, the program is very fast at converting and saving these items to file, and once done, you have access to this music offline and via any others devices to which you transfer these files.

6 More applications

Swipe up from the bottom of the screen to access these other apps.



Play Store

Serves as the official app store for the Android operating System, allowing users to browse and download applications and games. Applications are either free of charge or at a cost.



Files

Files Displays all data stored on the phone, including both external SD card and internal storage, such as applications, media files downloaded from Google Play Store, YouTube or other locations; videos, pictures or audio you have captured; other data transferred via Bluetooth, USB cable, etc.

7 Accessibility

Live Transcribe

Live Transcribe shows speech as text on your screen so you can participate in conversations around you more easily.

- Go to **Settings > Accessibility > Live Transcribe** to set up this function.
- Enable the **Live Transcribe shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Sound Notifications

Get notified about important sounds around you, like when a smoke alarm beeps or baby cries.

- Go to **Settings > Accessibility > Sound Notifications** to set up this function.
- Enable the **Sound Notifications shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Voice Access

Voice Access lets you control your Android device hands-free. Use voice commands to open apps, tap buttons, scroll, type, and more. Currently available in English, French, Italian, German and Spanish only.

- Go to **Settings > Accessibility > Voice Access** to set up this function.
- Enable the **Voice Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

TalkBack

TalkBack provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. TalkBack can be helpful for people who have difficulty seeing the screen.

- Go to **Settings > Accessibility > TalkBack** to set up this function.
- Enable the **TalkBack shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Select to speak

Tap specific items on your screen to hear them read or described aloud.

- Go to **Settings > Accessibility > Select to speak** to set up this function.
- Enable the **Select to speak shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Display size and text

Adjust font size, Display size, bold text, and high contrast Settings to improve readability and optimize visual Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Display size and text** to set up this function.
- You can also Go to **Settings > Display > Display size and text** to set up this function.

Color and motion

This feature helps users customize visual elements and motion effects on their device to improve comfort, reduce distractions, and enhance Accessibility for those with visual or motion sensitivity. Options include enabling color correction, color inversion, dark theme, and remove animations.

- Go to **Settings > Accessibility > Color and motion** to set up this function.

Extra dim

Extra Dim allows the screen brightness to be reduced below the default minimum level, enhancing comfort in low-light environments and minimizing eye strain.

- Go to **Settings > Accessibility > Extra dim** to set up this function.
- Enable the **Extra dim shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Magnification

Quickly zoom in on the screen to make content larger.

- Go to **Settings > Accessibility > Magnification** to set up this function.

- Enable the **Magnification shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Accessibility Menu

The Accessibility Menu provides a large on-screen menu to control your device. You can lock your device, control volume and brightness, take screenshots, and more.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility Menu** to set up this function.
- Enable the **Accessibility Menu shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Switch Access

Switches can help you control your Android device if it's difficult to directly interact with the touchscreen. A switch can be externally connected to your device, like a keyboard or large button.

- Go to **Settings > Accessibility > Switch Access** to set up this function.
- Enable the **Switch Access shortcut** to Display a quick-access button on the right side of the screen, letting you launch it instantly with a single tap.

Timing controls

Timing Controls let users adjust touch & hold delay, time to action (Accessibility timeout), and autoclick (dwell timing), tailoring interaction pacing for enhanced Accessibility.

- Go to **Settings > Accessibility > Timing controls** to set up this function.

System controls

System Controls let users customize navigation mode, power button ends call, and auto-rotate screen, enhancing device usability and adaptability.

- Go to **Settings > Accessibility > System controls** to set up this function.

Vibration & haptics

Vibration & Haptics enables adjustment of vibration intensity and tactile feedback strength, providing haptic cues to help users with visual or auditory impairments intuitively perceive interactions and confirmations.

- Go to **Settings > Accessibility > Vibration & haptics** to set up this function.

Live caption

Live caption detects speech on your device and automatically generates captions.

- Go to **Settings > Accessibility > Live caption** to set up this function.

Caption preferences

Caption preferences customize caption size and style to make them easier to read.

- Go to **Settings > Accessibility > Caption preferences** to set up this function.

Audio description

Audio Description provides voice narration of on-screen content for visually impaired users, describing essential visual information not directly conveyed in supported movies and shows.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio description** to enable this function.

Flash notifications

Flash the camera light or the screen when you receive notifications or when alarms sound.

- Go to **Settings > Accessibility > Flash notifications** to set up this function.

Hearing devices

Set up and manage ASHA and LE Audio hearing aids, cochlear implants, and other amplification devices.

- Go to **Settings > Accessibility > Hearing devices** to set up this function.
- You can also go to **Phone**   **> Settings > Accessibility > Hearing aids** to turn on hearing aid compatibility.

Audio adjustment

Audio Adjustment lets users customize audio Settings such as mono audio and audio balance for optimal listening experiences.

- Go to **Settings > Accessibility > Audio adjustment** to set up this function.

Accessibility shortcuts

Quickly access Accessibility features from any screen.

- Go to **Settings > Accessibility > Accessibility shortcuts** to set up this function.

Text-to-speech output

Text-to-Speech Output converts on-screen text into spoken audio for Accessibility needs, allowing customization of voice engine, language, and speech parameters like speed/pitch.

- Go to **Settings > Accessibility > Text-to-speech output** to set up this function.

8 Security & privacy

8.1 Screen lock

From the Home screen, access **Settings** in the control center or from the search apps list. Go to **Security & privacy > Device unlock > Screen lock**.

Screen lock allows you to secure your phone from being used by others without your permission. Activate the following security options: Pattern, PIN, or Password. Whoever turns on your phone will be required to unlock the screen in order to access your device. Your device can be unlocked by anyone if you select None or Swipe.

8.2 Fingerprint sensor

Use your Fingerprint to unlock the screen.

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using Fingerprint sensor.

8.3 Face Unlock

Access **Settings > Security & privacy > Device unlock > Fingerprint & Face Unlock** to activate this function.

Face unlock allows you to unlock your device with your facial data. Set it according to the on-screen steps. Make sure you are facing the phone screen when using face recognition.

Note: you need to set a pattern, PIN, or password before using face unlock.

8.4 Extend Unlock

This function is inactive by default; you need to set a screen lock to activate it. If Smart lock is turned on, your device remains unlocked when it is safe with you.

8.5 Encryption & credentials

Under More security & privacy, touch to view your device encryption status and the credentials items. You can modify and clear all of the stored credentials.

8.6 EID

The EID (Embedded Identity Document), also known as eUICCID, is the identification number of your T Phone 3 Pro eSIM, which consists of 32 digits. You can find the EID in device information or on the packaging of your phone.

To locate the EID of your T Phone 3 Pro through the menu, follow these steps:

- Go to the Home screen. To open the menu, swipe up on the screen.
- Choose Settings.
- Scroll down. Choose About phone.
- Scroll down. Choose EID.
- Under EID, the EID is Displayed. Return to the Home screen.

contrary to the instructions contained herein. Use of connected devices subject to T-Mobile's Terms and Conditions.

Traffic Safety

Always obey the local laws and regulations addressing the use of wireless mobile devices and their accessories in the areas where you drive. The use of mobile devices while driving may be prohibited or restricted in certain areas.

Conditions of Use

Remember to abide by local authority rules of mobile device use on aircrafts.

Operational Warnings

Only use your mobile device in accordance with local laws and regulations and obey all posted notices in public areas.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

- It is recommended to have proper supervision while small children use your mobile device.
- Do not attempt to disassemble your mobile device. If you disassemble your mobile device, the warranty will not apply.
- Always handle your mobile device with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not allow your mobile device to be exposed to adverse weather or environmental conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.). The manufacturer's recommended operating temperature range is 0°C (32°F) to +40°C (104°F).

Note: The max value depends on the device condition, materials around it and the housing paint and texture.

- At over 40°C (104°F), the legibility of the mobile device's Display may be impaired, though this is temporary and not serious.
- Do not open or attempt to paint or repair your mobile device.
- Do not drop, throw or try to bend your mobile device.
- Do not use the mobile device if the screen is damaged, cracked or broken to avoid any injury.
- Use only batteries, Battery chargers, and accessories which are recommended by device manufacturer and its affiliates and are compatible with your mobile device model. Device manufacturer and its affiliates disclaim any liability for damage caused by the use of other chargers or batteries.

Please check local laws and regulations in your jurisdiction to learn how to best dispose of your mobile device.



PROTECT YOUR HEARING

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your device near your ear while the loudspeaker is in use.

Privacy

Please note that you must respect the laws and regulations of your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your mobile device regarding taking photographs and recording sounds with your mobile device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and reproduce or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy.

It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your mobile device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the mobile device.

Legal Information

In order to provide you with better access to this important information, we've made the materials accessible from the phone's Settings menu. Review these materials prior to using your mobile device. To access the materials on your mobile device, swipe up from the home screen, and tap **Settings > About phone > Legal information**, and select a topic.

Regulatory Information (e-label)

Your mobile device uses an electronic label (e-label) that provides regulatory information about your device. To view the regulatory information for this device on the device, swipe up from the home screen, then tap **Settings > About phone > Regulatory labels**.



This smartphone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that the smartphone uses. However, other wireless technologies may be used in this smartphone that have not been tested for use with hearing aids. It is important to try the different features of your smartphone thoroughly and in different locations to determine if you hear any

interfering noise when using this smartphone with your hearing aid or cochlear implant. Consult your wireless service provider about its return and exchange policies, and for information about hearing aid compatibility. Your device includes a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the exposure limits for Radio Frequency (RF) set by the CONFORMITE EUROPEENNE(CE). The RF exposure limits set by the CE for wireless mobile devices utilize a unit of measurement referred to as Specific Absorption Rate (SAR), which is a measure of the amount of RF energy absorbed by the body when using a mobile device. The CE limit for public exposure from cellular telephones is a SAR level of 2.0 watts per kilogram (2.0 W/kg). And the highest SAR value for this device when tested at the head was 0.94 W/kg*(10 g), when tested at the body was 1.40 W/kg*(10 g), and when tested at the limb was 2.99 W/kg*(10 g).

This device complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To ensure compliance with the RF exposure guidelines, the device must be used at least 5mm from your body.

To view additional SAR information on your phone, swipe up from the home screen, then tap > **Settings > About phone > Legal information > RF Exposure**.

Battery and Accessories

Observe the following precautions for Battery use:

- Do not attempt to open the Battery (due to the risk of toxic fumes and burns).
- Do not disassemble or cause a short-circuit in the Battery.
- Do not burn or dispose of a used Battery in household garbage or store it at temperatures above 35° C.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the Battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

To optimize Battery lifespan and performance:

- Avoid extreme heat and frequent fast charging. Prolonged exposure to high temperatures or repeated fast charging accelerates degradation. Prioritize standard charging for long-term health.

- Disable unused wireless connections. Turn off inactive Wi-Fi/Bluetooth to minimize power drain.
- Enable Adaptive Charging. Activate via **Settings > Battery > Adaptive Battery** to intelligently adjust charging patterns.

Products that have the below symbol must be taken to collection points at the end of their life:




- Municipal waste disposal centers with specific bins for these items of equipment.
- Collection bins at points of sale.



You can learn more about how to recycle your mobile device by visiting the CTIA website at www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device.

CAUTION: IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DEVICE MIGHT EXPLODE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



- The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- This device supports the USB PD fast charging.

Chargers

For environmental reasons this package does not include a charger. Use only a certified USB Type-C charger that is compatible with the device. Incompatible chargers may cause damage or affect performance.

Home A.C./Travel chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 45°C (113°F).

Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for this purpose only.

This product should be operated with the recommended power supply unit(s).

Travel charger: Input: 100 - 240V~ 50/60Hz 0.9A

Output: PD3.0: 5V 3A or 9V 3A, 11V 3A, PPS: 5~11V 3A

Licenses



microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by device manufacturer and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

11 Specification

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
GSM	B3	30.0dBm+/-1dB
	B8	33.0dBm+/-1dB
WCDMA	B1	24.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
LTE	B1	24.0dBm+/-1dB
	B3	24.0dBm+/-1dB
	B7	23.0dBm+/-1dB
	B8	24.0dBm+/-1dB
	B20	24.0dBm+/-1dB
	B28	24.0dBm+/-1dB
	B38	26.0dBm+/-1dB
	B40	24.0dBm+/-1dB
	B41	26.0dBm+/-1dB
NR	N1	24.0dBm+/-1dB
	N3	24.0dBm+/-1dB
	N7	23.0dBm+/-1dB
	N28	24.0dBm+/-1dB
	N38	26.0dBm+/-1dB
	N41	26.0dBm+/-1dB
	N75	RX
	N77	26.0dBm+/-1dB
	N78	26.0dBm+/-1dB
WIFI CH0		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+/2dB
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	18.5dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+/-2dB
B T	2402MHz-2480MHz	13.5dBm+/-3dB
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m @ 10 m
WIFI CH1		
2.4G WiFi	2412MHz-2472MHz	18.0dBm+1.5/-2dB

Funkstandard	Frequenz	Ausgangsleistung
5G WiFi	5150MHz-5250MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5250-5350MHz, 5470MHz-5725MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
	5725MHz-5850MHz	17.0dBm+1.5/-2dB
6G WiFi	5925MHz-6425MHz	15.0dBm+1.5/-2dB

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters) is permitted until 31 December 2028.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted. Operation of WAS/RLAN installations in large aircraft (excluding multi-engined helicopters), except in the frequency band 5600 - 5650 MHz, is permitted until 31 December 2028.

12 Troubleshooting

Review some of these common issues and their solutions.

My phone can't receive incoming calls

- Make sure that your phone is switched on and connected to a network.
- Check for overloaded or unavailable network.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not forwarded incoming calls.
- Make sure that you have not barred certain calls.
- Make sure that your phone is not in airplane mode.

The caller's name/number doesn't appear when a call is received

- If the caller is not in your contact list, you have the option to subscribe to NameID.
- Your caller may have concealed his name or number.

I can't find my contacts

- Make sure that your SIM card is not broken.

- Make sure that your SIM card is inserted properly.
- Import all contacts stored in SIM card to phone.

The sound quality of the calls is poor

- Adjust the volume during a call by pressing the Volume key.
- Check the network strength. Move to a location with stronger signal strength.
- Make sure that the receiver, connector or speaker on your phone is clean.

I can't use the features described in the manual

- Check to make sure that your subscription includes this service.
- Make sure that this feature doesn't require any additional accessory.

When I select a number from my contacts, the number can't be dialed

- Make sure that you have correctly recorded the number in your file.
- Make sure that you have selected the country code when calling an international number.

My phone can't connect to a network or "No service" is Displayed

- Try connecting to the network by moving to another physical location.
- Verify the network coverage in your current area.
- Check that your SIM card is valid.
- Make sure your phone's setting is not in airplane mode.
- If you are away from your T-Mobile network, you may need to enable roaming in the phone's Settings to connect to another network. Roaming charges may apply.

My phone can't connect to the internet

- Make sure that Cellular Data internet service is available in your wireless service plan.
- Check your phone's Settings. Make sure Cellular Data is enabled or Wi-Fi connected.
- Make sure that you are in a place with network coverage for cellular data or Wi-Fi internet connection.
- Try connecting at a later time or from another location.

Invalid SIM card

- Make sure that the SIM card has been correctly inserted (see "Inserting Nano SIM card").
- Make sure that the chip on your SIM card is not damaged.
- Make sure that the service of your SIM card matches the network you're on.

My phone can't make outgoing calls

- Make sure that you have dialed a valid number and have touched Call on your phone.

- For international calls, check the country and area codes.
- Make sure that your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.
- Check your subscription status.
- Make sure that you have not barred outgoing calls.

My phone can't be switched on

- If the phone can't be switched on, charge for at least 10 minutes to ensure the minimum Battery power needed. Then switch it on again.

My phone has not responded for several minutes

- If your phone doesn't respond, turn off your phone by pressing and holding the Power key until it turns off and then restart it again.

My phone turns off by itself

- If your phone turns off by itself, make sure that the Power key is not accidentally pressed.
- Check the Battery charge level.
- If it still doesn't work, Factory reset the phone via the Reset options in the phone's Settings. Make sure you have backed up your data.

My phone can't charge properly

- Make sure that your Battery is not completely discharged; if the Battery power has been discharged for a long time, it may take around 10 minutes to Display the Battery charging indicator on the screen.
- Make sure that charging is carried out under normal conditions (0°C (32°F) to 45°C (113°F)).

I can't add a contact

- Make sure that your SIM card contact list are not full; delete some files or save the files to the phone.

My callers can't leave messages on my voicemail

- Contact your network carrier to check service availability.
- Set up your voicemail so that your caller can leave a message.

I can't access my voicemail

- Make sure that T-Mobile's voicemail number is correctly entered in "Voicemail number".
- Try later if the network is busy.

I can't send and receive MMS

- Check your phone storage as it might be full.

- Contact customer care to check service availability and MMS parameters.
- Verify the server center number or your MMS profile with customer care.
- The server center may be swamped. Try again later.
- Start a new Messaging string. Your messaging string may have reached its limit.

SIM card PIN locked

- Contact customer care to obtain the PUK (Personal Unblocking Key) code.

I can't connect my phone to my computer

- Install Smart Suite.
- Check that your USB driver is installed properly.
- Open the Notification panel to check if the Smart Suite Agent has been activated.
- Check that you have marked the USB debugging checkbox.
- Check that your computer meets the requirements for Smart Suite installation.
- Make sure that you're using the right cable from the box.

I can't download new files

- Make sure that there is enough phone storage space for your download.
- Select the microSD card as the location to store downloaded files.
- Check your subscription status.

The phone can't be detected by others via Bluetooth

- Make sure that Bluetooth is turned on and your phone is visible to other users.
- Make sure that the two devices are within Bluetooth's detection range.

The Battery drains too fast

- Make sure that you follow the complete charge time (minimum 2.3 hours).
- After a partial charge, the Battery level indicator may not be exact.
- Wait for at least 10 minutes after removing the charger to obtain an exact indication.
- Adjust the brightness of screen as appropriate.
- Extend the email auto-check interval for as long as possible.
- Update news and weather information manually or increase their auto-check interval.
- Exit background-running applications if they are not being used for extended periods of time.
- Deactivate Bluetooth, Wi-Fi, or GPS when not in use.

The phone becomes warm following prolonged calls, game playing, internet surfing or running other complex applications

- This heating is a normal consequence of the CPU handling excessive data. Ending the above actions will make your phone return to normal temperature.

After Factory data reset is performed, I can't use my phone without entering Google Account credentials

- After reset is performed, you must enter the original Google Account credentials that were used on this phone.
- If you don't remember your Google Account credentials, complete Google Account recovery procedures.

The phone doesn't ring when a call or message arrives

- Make sure that Do Not Disturb mode (go to **Settings >Sound & vibration > Do Not Disturb**) is not activated.
- Press the Volume key to adjust volume.